

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 40

15 февруари 2019, петок

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
648. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер.....	2	658. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија.....	6
649. Решение за давање дозвола за работење на инвестиционен советник.....	2	659. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност по пат на јавна понуда - прва емисија на конвертибилни обврзници.....	6
650. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија.....	2	660. Решение за издавање дозвола за понуда за преземање.....	7
651. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија.....	3	661. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за работење со хартии од вредност.....	7
652. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија.....	3	662. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционно советување.....	8
653. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија.....	3	663. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност.....	9
654. Решение за обновување на дозвола за работење на брокер.....	4		
655. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Македонија.....	4		
656. Решение за издавање уверение за инвестиционно советување.....	4		
657. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - прва емисија на перпетуални обврзници.....	5		

	Стр.		Стр.
664. Правилник за измена на Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд.....	9	666. Решение за одземање на дозволата за вршење на осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското акционерско друштво ВИАСС Скопје..	22
665. Упатство за вршење на проценка на ризик од перење пари и финансирање тероризам за субјектите под надзор на Комисија за хартии од вредност на РМ.....	9	667. Годишна наредба за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животни или производи од животинско потекло во 2019 година....	23
		Огласен дел.....	1-76

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

648.

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) и Правилникот за формата и содржината на барањето и постапката за обновување на дозволата за работење на брокер („Службен весник на РМ“ број 122/2006, 58/2011, 164/2012, 85/2014 и 182/2016), постапувајќи по барањето бр.УП1 08-2 од 16.1.2019 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 8.2.2019 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА БРОКЕР

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на лицето Тања Поповска издадена со Решение бр.07-1550/3 од 29.6.2009 година и обновена со Решение бр. УП1-08-52 од 16.4.2014 година, за период од пет години.

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Тања Поповска се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Тања Поповска престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-2
8 февруари 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

649.

Врз основа на член 151 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) постапувајќи по барањето бр.УП1 08-3 од 30.1.2019 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 8.2.2019 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК

1. Се дава дозвола за работење на инвестиционен советник на лицето Александар Домазетовски од Скопје.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Александар Домазетовски се дава за период од 5 (пет) години од денот на издавањето.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Александар Домазетовски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-3
8 февруари 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

650.

Врз основа на член 1 став 2, член 106 и член 184 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), член 51, член 54, член 87, член 88 и член 89 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Р. Македонија“ бр. 124/2015), постапувајќи по Барањето на Адвокат Иван Атанасов и Адвокат Војдан Манчев, бр. УП1 08-28 од 21.12.2018 година, а во врска со основањето на брокерската кука Нова Фајненс АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на ден 8.2.2019 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Постапката поведена по Барањето бр. УП1 08-28 од 4.6.2018 година за издавање на дозвола за работење на брокерската кука НОВА ФАЈНЕНС АД Скопје (во основање, која беше прекината со Решение бр. УП1 08-28 од 16.7.2018 година на Комисијата за хартии од вредност на РМ, СЕ ЗАПИРА, по барање на подносителот.

2. Се задолжуваат лицата Холи Угриновски и Драган Чучук како основачи на брокерската кука Нова Фајненс АД Скопје, да извршат плаќање на надоместо-

кот за разгледување и одлучување по барањето за основање на брокерската кука НОВА ФАЈНЕНС АД Скопје во износ од 23.140,00 денари, согласно член 1 точка 11 од Тарифникот за утврдување на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 169/2010, 94/2011, 174/2011, 112/2012, 181/2014 и 167/2018).

3. Лицата од точка 1 на ова Решение се должни да го платат надоместокот од точка 2 на ова решение во рок од 10 дена од денот на правосилноста на ова Решение на жиро сметка на Комисијата за хартии од вредност, а во спротивно, надоместокот ќе се наплати по присилен пат.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-28
8 февруари 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити, с.р.**

651.

Врз основа на член 1 став 2, член 101, член 106 и член 184 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), член 51, член 54, член 87, член 88 и член 89 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Р. Македонија“ бр. 124/2015), постапувајќи по Барањето на Адвокат Иван Атанасов и Адвокат Војдан Манчев, бр. УП1 08-28 од 04.06.2018 година, за добивање на согласност за именување на директор на овластено правно лице кое е поднесено во рамки на Барање за основањето на брокерската кука Нова Фајненс АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на ден 08.02.2019 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Постапката поведена по Барањето бр. УП1 08-28 од 04.06.2018 година за добивање на согласност за именување на лицето Марјан Спасов за директор на брокерската кука НОВА ФАЈНЕНС АД Скопје (во основање), која беше прекината со Решение бр. УП1 08-43 од 16.07.2018 година на Комисијата за хартии од вредност на РМ, СЕ ЗАПИРА по барање на подносителот.

2. Се задолжуваат лицата Холи Угриновски и Драган Чучук како основачи на брокерската кука Нова Фајненс АД Скопје во рок од 10 дена од приемот на ова Решение, да извршат плаќање на надоместокот за разгледување и одлучување по барањето за именување на директор на брокерската кука НОВА ФАЈНЕНС АД Скопје, во износ од 12.000,00 денари, согласно член 1 точка 23 од Тарифникот за утврдување на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 169/2010, 94/2011, 174/2011, 112/2012, 181/2014 и 167/2018).

3. Лицата од точка 1 на ова Решение се должни да го платат надоместокот од точка 2 на ова решение во рок од 10 дена од денот на правосилноста на ова Решение на жиро сметка на Комисијата за хартии од вредност, а во спротивно, надоместокот ќе се наплати по присилен пат.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-43
8 февруари 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити, с.р.**

652.

Врз основа на член 1 став 2, член 106, 152-а, член 152-б и член 184 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), член 51, член 54, член 87, член 88 и член 89 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Р. Македонија“ бр. 124/2015), постапувајќи по Барањето на Адвокат Иван Атанасов и Адвокат Војдан Манчев, бр. УП1 08-28 од 4.6.2018 година, за добивање на согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерска кука, кое е поднесено во рамки на Барање за основањето на брокерската кука Нова Фајненс АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на ден 8.2.2019 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Постапката поведена по Барањето бр. УП1 08-28 од 4.6.2018 година за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество од страна на лицата Холи Угриновски и Драган Чучук во брокерската кука НОВА ФАЈНЕНС АД Скопје (во основање), која беше прекината со Решение бр. УП1 08-44 од 16.07.2018 година на Комисијата за хартии од вредност, СЕ ЗАПИРА по барање на подносителот.

2. Се задолжуваат лицата Холи Угриновски и Драган Чучук како лица кои бараат согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерската кука Нова Фајненс АД Скопје, да извршат плаќање на надоместокот за разгледување и одлучување по барањето за основање на брокерската кука НОВА ФАЈНЕНС АД Скопје, во износ од 30.000,00 денари поединечно, согласно член 1 точка 13 од Тарифникот за утврдување на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 169/2010, 94/2011, 174/2011, 112/2012, 181/2014 и 167/2018).

3. Лицата од точка 1 на ова Решение се должни да го платат надоместокот од точка 2 на ова решение во рок од 10 дена од денот на правосилноста на ова Решение на жиро сметка на Комисијата за хартии од вредност, а во спротивно, надоместокот ќе се наплати по присилен пат.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-44
8 февруари 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити, с.р.**

653.

Врз основа на член 1 став 2, член 106, 152-а, член 152-б и член 184 од Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), член 10, член 87, член 88 и член 89 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2015), а постапувајќи по Барањето на Друштвото ISEC Holding LTD Nicosia, Cyprus, бр. УП1 08-71 од 21.11.2018 година, за добивање на согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерската кука Иново брокер АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на ден 18.1.2019 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Постапката поведена по Барањето бр. УП1 08-71 од 21.11.2018 година за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество од страна на Друштвото ISEC Holding LTD Nicosia, Cyprus во брокерската куќа Иново брокер АД Скопје, СЕ ПРЕКИНУВА.

2. Постапката ќе продолжи откако Комисијата ќе ги обезбеди сите потребни докази, дополнителни информации и податоци со цел исполнување на сите законски услови и утврдување на фактичката состојба со сите битни факти и околности, кои подносителот на барањето треба да ги исполни.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-71 18 јануари 2019 година Скопје	Комисија за хартии од вредност на Република Македонија Претседател, м-р Нора Алити, с.р.
--	--

654.

Врз основа на член 114 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) и Правилникот за формата и содржината на барањето и постапката за обновување на дозволата за работење на брокер („Службен весник на РМ“ број 122/2006, 58/2011, 164/2012, 85/2014 и 182/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-101 од 25.12.2018 година на седницата одржана на ден 18.1.2019 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА БРОКЕР**

1. Се обновува дозволата за работење на брокер на лицето Миомир Алексовски издадена со Решение бр.07-316/2 од 30.1.2009 година и обновена на ден 25.2.2014 година со Решение бр. 08- УП1-5 за период од пет години.

2. Дозволата за работење на брокер на лицето Миомир Алексовски се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.

3. Дозволата за работење на брокер на лицето Миомир Алексовски престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-101 18 јануари 2019 година Скопје	Комисија за хартии од вредност на Република Македонија Претседател м-р Нора Алити, с.р.
--	---

655.

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) и Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за именување директор на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 122/2006, 81/2014 и 131/2016) постапувајќи по Барањето од страна на Иново Брокер АД Скопје бр.УП1 08-102 од 26.12.2018 година за давање согласност за именување на лицето Андреј Богдановски за директор на брокерската куќа Иново Брокер АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 8.2.2019 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на Андреј Богдановски, дипломиран економист, за директор на брокерската куќа Иново Брокер АД Скопје.

2. Согласноста за именување на Андреј Богдановски за директор на брокерската куќа Иново Брокер АД Скопје се дава за период до 13.12.2022 година согласно Одлука донесена на ден 13.12.2018 година од Собрание на акционери на брокерската куќа Иново Брокер АД Скопје.

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на разрешување на лицето Андреј Богдановски од функцијата директор на брокерската куќа Иново Брокер АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за именување на директор од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-102 8 февруари 2019 година Скопје	Комисија за хартии од вредност на Република Македонија Претседател, м-р Нора Алити, с.р.
---	--

656.

Врз основа на член 112-д став 7, член 150 став 2 и член 150 б од Законот за хартии од вредност („Службен весник РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2010, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 3 став 4 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на 8.2.2019 година донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО
СОВЕТУВАЊЕ**

1. Се одобрува издавање на уверение за инвестиционо советување на лицето Елена Тримческа, дипломиран економист, родена на ден 24.6.1978 година во Скопје.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.

3. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

О б р а з л о ж е н и е

На 16.10.2018 година, лицето Елена Тримческа од Скопје до Комисијата за хартии од вредност на РМ поднесе барање за признавање на квалификација стекната во странство во областа на инвестиционото советување врз основа на член 20 и член 21 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционно советување („Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 107/2016).

Во член 21 од истиот Правилник, признавањето на документ издаден од глобална професионална организација од областа на хартиите од вредност, од надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка на ЕУ, ЕЕП, Швајцарската конфедерација, САД или друга земја со чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен договор за меѓусебно признавање на професионални квалификации на принцип на реципроцитет со кој се докажува стекнатата квалификација во странство во областа на инвестиционно советување го врши Комисијата за хартии од вредност на РМ.

Врз основа на член 22 од тој Правилник и член 20 од Статутот на Комисијата за хартии од вредност на РМ број 01-1993/1 од 6.12.2013 година и Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на КХВ на РМ број бр.01-813/1 од 24.8.2017 година, Комисијата за хартии од вредност на РМ на седницата одржана на 26.10.2018 година донесе Одлука за формирање Комисија за признавање документи за стекната квалификација од областа на инвестиционото советување стекнати во странство.

Лицето Елена Тримческа достави документација во која е наведено дека на 29.8.2018 година се стекнала со сертификат за стекнато звање CFA (Chartered Financial Analyst), издаден од страна на Асоцијацијата за инвестициски менаџмент и истражување, Шарлотсвил, Вирџинија, САД (Association for Investment Management and Research – AIMR), чии теми се опфатени со програмата за полагањето на стручниот испит за инвестиционно советување во организација на Комисијата за хартии од вредност на РМ.

Согласно член 25 став 1 Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционно советување („Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 107/2016), Комисијата за хартии од вредност на РМ го усвојува извештајот на комисијата за признавање и го известува кандидатот дека услов за издавање уверение е задолжително полагање на испитната област - Регулатива за пазарот на капитал во Република Македонија.

Имајќи го предвид член 25 став 1 од Правилникот, лицето Елена Тримческа на ден 15.1.2019 година успешно ја положи темата која се однесува на Регулативата за пазарот на капитал во Република Македонија, со што ги исполни сите услови за признавање на сертификат за инвестиционно советување/инвестиционен советник стекнат во странство.

Имајќи го предвид напреднаведеното, Извештајот за поднесеното барање за признавање на сертификат за инвестиционно советување стекнат во странство за лицето Елена Тримческа и Решението за признавање на сертификатот број 205593 од 15.1.2019 година за финансиски аналитичар (Chartered Financial Analyst – CFA) издаден од страна на Асоцијацијата за инвестициски менаџмент и истражување, Шарлотсвил, Вирџинија, САД (Association for Investment Management and Research – AIMR), на лицето Елена Тримческа, Комисијата за хартии од вредност на РМ на седницата одржана на ден __-01-2019 година, констатира дека се исполнети условите за издавање уверение за инвестиционен советник од член 150 и член 184 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) и членовите 21 и 25 од Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционно советување („Службен весник на РМ“ бр. 91/2014, 128/2014 и 107/2016), заради што одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се изјави жалба преку Комисијата за хартии од вредност на РМ, до Комисијата за решавање на жалби од областа на пазарот на хартии од вредност во рок од 8 работни дена од денот на приемот на истото.

Број УП1 09-61
8 февруари 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алиги, с.р.**

657.

Врз основа на член 2 став (1) точка 28, член 27 и член 184 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, бр. 25/2007, бр. 07/2008, бр. 57/2010, бр. 135/2011, бр. 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018 година), постапувајќи по Барањето на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје за одобрување на издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда од 11.1.2019 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 18.1.2019 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА - ПРВА ЕМИСИЈА НА ПЕРПЕТУАЛНИ ОБВРЗНИЦИ

1. На Универзална Инвестициона Банка АД Скопје (во понатамошниот текст: УНИ Банка АД Скопје) се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - прва емисија на 5.000 перпетуални обврзници со поединечна номинална вредност од 1.000 евра и вкупна номинална вредност од 5.000.000 евра односно 307.475.000 денари пресметано по средниот курс на НБРМ на денот пред донесување на Одлуката од Собранието на акционери на Банката.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот за хартии од вредност и Одлуката бр.0201/6-2 од 11.1.2019 година за издавање на капитален инструмент по пат на приватна понуда (прва емисија на перпетуални обврзници) донесена на Собранието на акционери на УНИ Банка АД Скопје одржано на ден 11.1.2019 година.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност веднаш, но не подоцна од три работни дена, по истекот на рокот за реализација на емисијата на обврзници по пат на приватна понуда.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од пет работни дена од регистрацијата на перпетуалните обврзници во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија да достави доказ дека е извршен упис на перпетуалните обврзници.

5. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 број 10-1
18 јануари 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

658.

Врз основа на член 88 став 1 точка б) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 18.1.2019 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката број 02-1611/1 од 20.12.2018 година за измени и дополнувања на Правилата за котација на Македонска берза АД Скопје.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Македонска берза АД Скопје да достави до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија пречистен текст на Правилата за котација на Македонска берза АД Скопје.

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1 08-106
18 јануари 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

659.

Врз основа на член 9 став (1), член 12, член 16 и член 184 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, бр. 25/2007, бр. 7/2008, бр. 57/2010, бр. 135/2011, бр. 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), постапувајќи по Барањето на Централна Кооперативна Банка АД Скопје за да-

вање одобрение за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност - прва емисија на конвертибилни обврзници по пат на јавна понуда, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 18.1.2019 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА - ПРВА ЕМИСИЈА НА КОНВЕРТИБИЛНИ ОБВРЗНИЦИ

1. На Централна Кооперативна Банка АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност по пат на јавна понуда - прва емисија на 5.000 конвертибилни обврзници со поединечна номинална вредност од 1.000 евра и вкупна номинална вредност од 5.000.000 евра односно 307.524.500,00 денари пресметано по средниот курс на НБРМ на денот на донесување на Решението од Комисијата за хартии од вредност на РМ.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката СА бр.0201/17 од 14.11.2018 година за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност- конвертибилни обврзници по пат на јавна понуда (прва емисија на обврзници) донесена на Собранието на акционери на Централна Кооперативна Банка АД Скопје одржано на ден 14.11.2018 година и Одлуката НО бр.0204-167 од 28.12.2018 година за изменување и дополнување на Одлуката од Собранието на акционери СА бр.0201-17 од 14.11.2018 година.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност – конвертибилните обврзници за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност веднаш, но не подоцна од три работни дена, по истекот на рокот за реализација на емисијата на обврзници по пат на јавна понуда.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од пет работни дена од регистрацијата на обврзниците во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија да достави доказ дека е извршен упис на обврзниците.

5. Во случај на конверзија на долгорочните должнички хартии од вредност во акции, издавачот од точка 1 на ова Решение е должен во рок од осум дена од секоја извршена конверзија, согласно Одлуката за условно зголемување на основната главнина преку конверзија на долгорочни должнички хартии од вредност-конвертибилни обврзници по пат на јавна понуда СА бр. 0201-18 од 14.11.2018 година, да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар и за тоа да ја извести Комисијата за хартии од вредност на РМ.

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност од точка 5 на ова Решение за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност веднаш, но не подоцна од три работни дена, од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

7. Издавачот на долгорочни хартии од вредност – Централна Кооперативна Банка АД Скопје е должен во рок од пет работни дена од регистрацијата на акциите издадени со конверзија на обврзниците во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија да достави доказ дека е извршен упис на акциите издадени со конверзија на обврзниците.

8. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 број 10-72
18 јануари 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити, с.р.**

660.

Врз основа на член 31 од Законот за преземање на акционерски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.69/2013, 188/2013, 166/2014, 154/2015, 23/2016 и 248/2018), постапувајќи по Барањето за добивање дозвола за понуда за преземање на акционерското друштво за трговија Нова Стоковна Кука АД Струмица, поднесено на ден 31.12.2018 година од ТТК Банка АД Скопје, Оддел за услуги со хартии од вредност, во име и за сметка на преземачите - Васил Георгиев и Ристо Масев, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 18.1.2019 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПОНУДА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

1. На Васил Георгиев и Ристо Масев, се издава дозвола за давање понуда за преземање на Нова Стоковна Кука АД Струмица. Понудата за преземање ја дава ТТК Банка АД Скопје, Дирекција за средства и ликвидност, Оддел за работа со хартии од вредност, во име и за сметка на Васил Георгиев и Ристо Масев.

2. Понудата за преземање се однесува на 659 обични акции со право на глас издадени од Нова Стоковна Кука АД Струмица.

3. Преземањето на хартиите од вредност ќе се врши по цена од 61.500,00 денари по акција.

4. Рокот за прифаќање на понудата изнесува 28 дена од денот на првото објавување на понудата за преземање.

5. Преземачите од точка 1 на ова Решение се должни да ги извршат сите обврски во рокот и начинот предвиден со Законот за преземање на акционерски друштва и Понудата за преземање.

6. Жалбата против ова решение не го одложува неговото извршување.

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 број 10-75
18 јануари 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити, с.р.**

661.

Врз основа на член 112 став 3, член 112-б, член 112-в, член 112-г, член 112-д, член 112-ќ, член 112-е, член 112-з, член 112-с, член 112-и, член 112-ј, член 112-љ, член 112-н и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 8.2.2019 година донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА ПОСЕБЕН СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА РАБОТЕЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за работење со хартии од вредност (Службен весник на Република Македонија бр. 102/2014 и 107/2016) во членот 8 став (1) точка 2 зборот “присуствувало на” се заменува со “завршено”.

Член 2

Во член 8 ставот (2) се менува и гласи:

“Кандидатот пријавата за следење на обуката и полагање на испитот за работење со хартии од вредност ја доставува до Комисијата во писмена форма во рокот определен во соопштението за организирање на обука, објавено во дневните весници и на веб страницата на Комисијата, заедно со:

-доказ за уплатен надомест согласно Тарифникот за утврдување висина на надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност на РМ”.

Член 3

Во член 8 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

“Кандидатот има обврска во рок од 15 дена од денот на поднесување на пријавата за следење на обуката и полагање на испитот за работење со хартии од вредност истата да ја комплетира со целокупната документација за исполнување на условите од став 1 на овој член”.

Ставот (2) и (3) стануваат став (3) и (4).

Член 4

Во член 10 по ставот (9) се додава нов став (10) кој гласи:

„Доколку обуката за работење со хартии од вредност се спроведува како менторска настава, кандидатите пријавени на истата имаат обврска да го положат стручниот испит во рок од 2 години од денот на издаденото Решение за право на полагање на стручниот испит за работење со хартии од вредност од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.“

Ставот (10) и (11) стануваат став (11) и (12).

Член 5

Во член 21 став (2) се менува и гласи:

“апостил печат на документот издаден од глобална професионална организација од областа на хартиите од вредност, од надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка на ЕУ, Европски економски простор, Швајцарската конфедерација, САД или друга земја со чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен договор за меѓусебно признавање на професионални квалификации на принцип на реципроцитет со кој се докажува стекнатата квалификација во странство во областа на работење со хартии од вредност”.

Член 6

Во член 22 став (1) се менува и гласи:

“Претседателот на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија со одлука ја именува Комисија за признавање од најмалку 3 члена од лицата кои се членови на Комисијата за спроведување на стручниот испит за работење со хартии од вредност”.

Член 7

Во член 24 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

„кандидатот има обврска да ја положи испитната област - Регулатива за пазарот на капитал во Република Македонија и другите области или делови од области кои ги утврдила Комисијата за признавање во рок од најмногу 60 дена од првиот овозможен испитен термин на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.“

Ставот (4) и (5) стануваат став (5) и (6).

Член 8

Овој Правилник влегува во сила со осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-126/2
8 февруари 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

662.

Врз основа на член 112-б, член 112-в, член 112-г, член 112-д, член 112-ѓ, член 112-е, член 112-з, член 112-с, член 112-и, член 112-ј, член 112-љ, член 112-н, член 150 став 3, член 150-а став 6 и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 8.2.2019 година донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ОБУКА И ПОЛАГАЊЕ НА ПОСЕБЕН СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО СОВЕТУВАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за начинот и условите за обука и полагање на посебен стручен испит за инвестиционо советување („Службен весник на Република Македони-

ја“ бр.91/2014, 128/2014 и 107/2016) во членот 8 став (1) точка 2 зборот “присуствувало на” се заменува со “завршено”.

Член 2

Во член 8 ставот (2) се менува и гласи:

“Кандидатот пријавата за следење на обуката и полагање на испитот за инвестиционо советување ја доставува до Комисијата во писмена форма во рокот определен во соопштението за организирање на обука, објавено во дневните весници и на веб страницата на Комисијата, заедно со:

-доказ за уплатен надомест согласно Тарифникот за утврдување висина на надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност на РМ”.

Член 3

Во член 8 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

“Кандидатот има обврска во рок од 15 дена од денот на поднесување на пријавата за следење на обуката и полагање на испитот за инвестиционо советување истата да ја комплетира со целокупната документација за исполнување на условите од став 1 на овој член”.

Ставот (2) и (3) стануваат став (3) и (4).

Член 4

Во член 10 по ставот (9) се додава нов став (10) кој гласи:

„Доколку обуката за инвестиционо советување се спроведува како менторска настава, кандидатите пријавени на истата имаат обврска да го положат стручниот испит во рок од 2 години од денот на издаденото Решение за право на полагање на стручниот испит за инвестиционо советување од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.“

Ставот (10) и (11) стануваат став (11) и (12).

Член 5

Во член 21 став (2) се менува и гласи:

“апостил печат на документот издаден од глобална професионална организација од областа на хартиите од вредност, од надлежен орган (регулаторно тело) во земја членка на ЕУ, Европски економски простор, Швајцарската конфедерација, САД или друга земја со чиј надлежен орган (регулаторно тело) е склучен договор за меѓусебно признавање на професионални квалификации на принцип на реципроцитет со кој се докажува стекнатата квалификација во странство во областа на работење со хартии од вредност”.

Член 6

Во член 22 став (1) се менува и гласи:

“Претседателот на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија со одлука ја именува Комисија за признавање од најмалку 3 члена од лицата кои се членови на Комисијата за спроведување на стручниот испит”.

Член 7

Во член 24 по ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

„Кандидатот има обврска да ја положи испитната област - Регулатива за пазарот на капитал во Република Македонија и другите области или делови од области

кои ги утврдила Комисијата за признавање во рок од најмногу 60 дена од првиот овозможен испитен термин на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.“

Ставот (4) и (5) стануваат став (5) и (6).

Член 8

Овој Правилник влегува во сила со осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-127/2
8 февруари 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

663.

Врз основа на член 190 и член 14 став 1 точка ж) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр.95/05, и бр.83/18), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 8.2.2019 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ШТО ГИ ДОСТАВУВА ИЗДАВАЧОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПРИ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ЈАВНА ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

(1) Во Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение за јавна понуда на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр.28/08,171/13 и 64/15) во членот 3 став (1) точка 5. алинеја “трета” се брише.

(2) По точката 27. се додава нова точка 27а. која гласи:

“27а. Доколку барањето се однесува на одобрување на иницијална јавна понуда согласно член 12 став (2) од Законот за хартии од вредност, издавачот нема обврска до Комисијата да достави доказ за уплата на пропишаниот надоместок за разгледување и одлучување по барањето за одобрение за издавање на хартии од вредност.”

Член 2

Во членот 3 став (2) по точката 25. се додава нова точка 25а. која гласи:

“25а. Доколку барањето се однесува на одобрување на иницијална (првата) јавна понуда на обврзници издавачот нема обврска до Комисијата да достави доказ за уплата на пропишаниот надоместок за разгледување и одлучување по барањето за одобрение за издавање на хартии од вредност.”

Член 3

Завршни одредби

Одредбите од член 1 став (2) и член 2 од овој Правилник важат до 31.12.2019 година.

Член 4

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-170/2
8 февруари 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

664.

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) и врз основа на член 38 став 4 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ број 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 8.2.2019 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМОТ ЗА РАНГИРАЊЕ НА СУБДЕПОЗИТАРНА БАНКА НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД

Член 1

Во Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2013, 32/2014, 101/2014, 28/2015, 126/2015, 182/2016 и 33/2018) во член 8 зборовите „најдоцна до 31.12.2018 година“ се заменуваат со зборовите „најдоцна до 31.12.2019 година“.

Член 2

Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за измена на Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд, од времен карактер („Службен весник на Република Македонија“ бр. 245/2018).

Член 3

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 08-191/1
8 февруари 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

665.

Врз основа на член 184 став 1 точка б) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) и член 10 став 7 од Законот за спречување перење на пари и финасирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија“ бр. 120/2018) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на 18.1.2019 година, донесе

**УПАТСТВО
ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРОЦЕНКА НА РИЗИК ОД ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗАМ ЗА
СУБЈЕКТИТЕ ПОД НАДЗОР НА КОМИСИЈАТА ЗА
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РМ**

ГЛАВА I

Општи одредби

Член 1

(1) Со ова упатство се утврдуваат постапките за проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам како и факторите на ризик што субјектите врз кои Комисијата за хартии од вредност на РМ (во натамошниот текст: Комисијата) врши надзор над примената на мерките и дејствијата утврдени со Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам (во понатамошен текст: Законот) треба да ги земат предвид при проценката на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам, а се поврзани со индивидуалните деловни односи и повремениите трансакции како и начинот на спроведување на поедноставна и засилена анализа на клиентот.

(2) Субјекти од ставот 1 на овој член се: брокерски-те куќи, лицата кои даваат услуги на инвестициски советници, друштвата за управување со отворени, затворени и приватни инвестициски фондови и на отворените, затворените и приватните инвестициски фондови (во натамошниот текст: субјекти)

ГЛАВА II

Проценка на ризик и управување со ризик од перење пари и финансирање на тероризам

Член 2

Секој субјект е должен при проценка и управување со ризикот од перење пари и финансирање тероризам, а кој произлегува од деловните односи со клиентите и повремениите трансакции да ги спроведе следните активности:

1. Да изврши проценка на своето целокупно работење со цел да го утврди степенот на изложеност на ризикот од перење пари и финансирање тероризам. Соодветно секој субјект е должен да изврши проценка на ризикот од аспект на производите и услугите кои ги нудат на своите клиенти со цел да утврдат кои сегменти од нивното работење се изложени на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам, видот и профилот на клиентите, бројот и големината на трансакциите и каналите за испорака на услугите кои се нудат на клиентите;

2. Соодветно на извршената проценка на целокупното работење како што е наведено во претходната точка секој субјект е должен да го идентификува соодветното ниво и начинот на вршење на анализа на клиентите кои ќе го спроведуваат при воспоставување на деловниот однос со клиентот и извршување на повремениите трансакции;

3. Субјектите се должни да обезбедат доволно информации со цел да бидат сигурни дека ги идентификувале сите релевантни фактори на ризик и доколку е потребно да обезбедат дополнителни мерки при анали-

зата на клиентите со цел да добијат сеопфатен преглед на ризикот поврзан со одреден деловен однос и повремена трансакција.

4. Да вршат редовна проверка и ажурирање на проценката на ризик. Субјектите исто така се должни да ги следат трансакциите на своите клиенти со цел да проверат дали истите се соодветни на профилот на ризик на тој клиент и, каде што е соодветно, да извршат проверка на потеклото на средствата со цел да детектираат можно перење пари и финансирање тероризам. Податоците, документите и информациите кои субјектите ги имаат за своите клиентите треба да бидат редовно ажурирани и точни.

Анализа на клиентот

Член 3

(1) Секој субјект пред да воспостави деловен однос или да изврши повремена трансакција, треба да изврши анализа на клиентот согласно член 14 став (1) од Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам.

(2) Анализата од став 1 на овој член ги вклучува најмалку мерките засновани на ризик со цел:

1. Идентификување на клиентот и, каде што е применливо, вистинскиот краен сопственик или законски застапник на клиентот

2. Потврда на идентитетот на клиентот врз основа на веродостојни и независни извори и, каде што е применливо, проверка на идентитетот на вистинскиот сопственик на клиентот за сигурно утврдување

3. Утврдување на целта и природата на деловниот однос.

Проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам

Член 5

(1) Проценката на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам се состои од:

1. Идентификување на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам

2. Проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам.

(2) Субјектите се должни при идентификување на ризиците од перење пари и финансирање на тероризам да ги земат предвид следниве фактори на ризик:

1. фактори на ризик кои се однесуваат на клиентот;

2. факторите на ризик кои се однесуваат на државите или географските подрачја;

3. фактори на ризик кои се однесуваат на производите, услугите и трансакциите

4. фактори на ризик кои се однесуваат на каналите на дистрибуција (начинот на испорака на услугите).

(3) Субјектите се должни, кога е можно, да ги соберат информациите за факторите на ризик од перење пари и финансирање на тероризам од различни извори, без разлика дали се пристапува индивидуално или преку комерцијално достапни механизми или бази на податоци во кои се обединети информации од повеќе извори.

(4) Субјектите се должни да го утврдат видот и бројот на извори на податоци кои содржат информации и податоци за факторите на ризик.

(5) Изворите на информации кои субјектите се должни да ги земат предвид при одредувањето на изворот од став 4 на овој член се:

1. Национална проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам

2. Информации изготвени од страна на влади или други државни институции, како што се: националните проценки на ризик, стратешките објави и предупредувања, како и образложенија кои се даваат кон релевантните прописи

3. Упатства, циркулари и информации издадени од надлежните органи, како и објаснувања за изречени регулаторни казни

4. Извештаи за закани, предупредувања и типологии и други информации издадени од страна на управите за спречување перење пари и други државни органи за кривично гонење

5. Информации добиени од анализа на клиентот.

(6) Субјектите може да земат предвид и други релевантни извори на информации, како што се:

1. сопствено знаење и професионално искуство

2. информации од здруженија на кои субјектите припаѓаат за типологии и информации за ризиците што се појавуваат

3. информации од граѓанското општество за индексите на корупцијата и други извештаи за државите

4. информации од извештаи на меѓународни тела обврзани за поставување стандарди за меѓусебна евалуација или црни листи

5. информации од доверливи и јавни извори, како и извештаи од доверливи медиуми

6. информации од доверливи комерцијални организации и

7. информации од статистички организации и академската заедница.

Фактори за проценка на ризик

Член 6

(1) Субјектите се должни со внатрешен акт да ги пропишат факторите на ризик и методологијата што ќе ја користат и применуваат. При дефинирање на факторите на ризик, субјектите се должни да ги имаат во предвид најмалку факторите на ризик од ова Упатство и Законот. Факторите на ризик пропишани со ова Упатство не претставуваат конечна листа на фактори на ризик и истите се разгледуваат во согласност со околностите во конкретниот случај.

(2) При проценка на ризикот од поединечни деловни односи или повремени трансакции, субјектите не се обврзани да ги идентификуваат сите фактори на ризик пропишани со ова упатство, туку само оние кои се релевантни за одреден деловен однос или трансакција.

(3) Субјектите се должни да имаат сеопфатен пристап кон ризикот поврзан со околностите на одреден деловен однос или повремена трансакција.

Фактори на ризик кои се однесуваат на клиентот

Член 7

(1) Субјектите се должни при идентификување на ризикот поврзан со клиентот и неговиот вистински сопственик да ги земат во предвид ризиците поврзани со дејноста или професионалната активност на клиентот, неговиот углед како и природата и неговото однесување.

(2) Факторите на ризик поврзани со дејноста или професионалната активност на клиентот и неговиот вистински сопственик, кои субјектите се должни да ги разгледаат се следниве:

1. Дали клиентот и неговиот вистински сопственик е поврзан со сектори кои се изложени на поголем ризик од корупција, како што се градежниот сектор, фармацевтскиот сектор, здравствениот сектор, трговијата со оружје и одбрана, рударската индустрија или секторот за јавни набавки

2. Дали клиентот или неговиот вистински сопственик е поврзан со сектори кои се изложени на поголем ризик од перење пари и финансирање на тероризам, како што се трансфер на пари, казина и организатори на игри на среќа или трговци со благородни метали

3. Дали клиентот или неговиот вистински сопственик се поврзани со сектори кои вклучуваат значителни износи на готовина

4. Во случај кога клиентот е правно лице или правен аранжман која е целта на нивното основање, на пример, која е нивната дејност.

5. Дали клиентот и неговиот вистински сопственик се носители на јавна функција или постојат други релевантни врски со лица носители на јавна функција.

6. Дали клиентот и неговиот вистински сопственик имаат некаква истакната јавна функција или се работи за лице кое може да ја злоупотреби својата позиција за стекнување лична корист, како на пример членови на влијателни спортски тела со овластувања да носат одлуки или поединци кои можат да влијаат на извршната власт или на други носители на одлуки.

7. Дали клиентот е правно лице на кое се применуваат барања за обелоденување на податоци со кои се обезбедуваат доверливи и јавно достапни информации за вистинскиот сопственик на клиентот, како што се акционерско друштво со чии акции се тргува на регулиран пазар.

8. Дали клиентот е банка или финансиска институција која работи за сопствена сметка во земја со ефикасен систем за спречување перење пари и финансирање на тероризам и над кои се врши супервизија во поглед на обврската за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.

9. Дали клиентот е банка или финансиска институција над кој се изречени санкции или други мерки од страна на надлежен орган во изминатите години поради неисполнување на обврските за спречување перење пари и финансирање на тероризам.

10. Дали клиентот е орган на државната (јавната) управа или компанија од држава со низок степен на корупција

11. Дали бекраундот (позадината) на клиентот и неговиот краен сопственик е во согласност со сознанијата на субјектот за нивната поранешна, постоечка или планирана деловна активност, приходи од работење, изворот на средства на клиентот и на неговиот краен сопственик.

(3) Факторите на ризик поврзани со угледот на клиентот и неговиот вистински сопственик кои субјектите се должни да ги разгледаат се следниве:

1. Дали постојат неповолни извештаи од веродостојни и сигурни медиуми или други извори на информации за клиентот и неговиот вистински сопственик, како што се наводи за казниви дела или врски со теро-

ризам или финансирање на тероризам. Притоа за овие наводи не е потребно да биде донесена правосилна судска пресуда.

2. Дали поради управни или кривични постапки или наводи за терористичка активност или финансирање на тероризам, имотот клиентот, неговиот вистински сопственик или на било кое лице за кое се знае дека е тесно поврзано со нив, му бил замрзнат или субјектот има основа за сомневање дека му е замрзнат.

3. Дали субјектот има сознанија дека клиентот или неговиот вистински сопственик биле пријавени во Управата за финансиско разузнавање поради сомнителни трансакции и

4. Дали субјектот има други информации за интегритетот на клиентот и неговиот вистинскиот сопственик со кои се стекнал за времетраење на деловниот однос.

(4) Субјектите мора да имаат во предвид дека некои од факторите на ризик поврзани со природата и однесувањето на клиентот или неговиот вистински сопственик нема да бидат видливи при воспоставување на деловниот однос, односно може да се појават откако деловниот однос веќе ќе биде воспоставен.

(5) Факторите на ризик поврзани со природата и однесувањето на клиентот или неговиот вистински сопственик кои треба да се земат предвид од страна на субјектот се следниве:

1. Дали клиентот има оправдана причина поради која не може да обезбеди цврсти докази за својот идентитет, ако на пример се работи за лице кое бара меѓународна заштита

2. Дали постои сомневање во веродостојноста или вистинитоста на идентитетот на клиентот или неговиот вистински сопственик

3. Дали постои сомневање дека клиентот настојува да избегне воспоставување на деловен однос, на пример, клиентот има намера да изврши една трансакција или повеќе еднократни трансакции, иако воспоставувањето на деловниот однос би било економски оправдано.

4. Дали структурата на сопственост и контрола на клиентот е сложена или нетранспарентна и дали за тоа постои очигледно деловно и правно оправдување.

5. Дали клиентот издава акции на доносител или има номинирани (nominee) акционери.

6. Дали клиентот е правно лице или правен аранжман кој може да се користи како средство за чување имот.

7. Дали постои оправдана причина поради која дошло до промена на сопственичката структура и контрола врз клиентот.

8. Дали клиентот бара реализација на трансакции кои се сложени, невообичаени или неочекувано големи или имаат невообичаен или неочекуван тек без очигледна економска, деловна или правна оправданост.

9. Дали постои причина за сомневање дека клиентот се обидува да ги избегне праговите од член 12 став (1) алинеја б) и в) и член 52 од Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам.

10. Дали клиентот има непотребни или неразумни барања за тајност, како на пример дали се двоуми при обезбедување на информации потребни за спроведување на длабинска анализа или се обидува да ја прикрие вистинската природа на неговиот бизнис.

11. Дали дадените информации за изворот на имотот или изворот на средства на клиентот или на неговиот вистински сопственик се разбирливи и убедливи, на пример, изворот на средствата произлегува од плата, наследство или вложувања.

12. Дали клиентот ги користи производите и услугите што ги договорил со субјектот во согласност со очекувањата при воспоставување на деловниот однос.

13. Дали потребите на нерезидентните клиенти би можеле да бидат подобро задоволени на друго место и дали постои очигледна економска и правна оправданост за видот на трансакцијата што клиентот ја бара и

14. Дали клиентот е непрофитна организација чии активности можат да бидат злоупотребени заради финансирање на тероризам.

Фактори на ризик кои се однесуваат на државата или географските подрачја

Член 8

(1) Субјектите се должни при идентификување на ризикот поврзан со државите и географските подрачја да ги земат во предвид ризиците поврзани со државите во кои клиентот и неговиот вистински сопственик:

1. имаат свое седиште или престојувалиште
2. имаат главно место на извршување на дејноста и
3. имаат релевантни лични или деловни врски.

(2) Субјектите треба да имаат во предвид дека природата и целта на деловниот однос често може да биде одлучувачки фактор за релативната важност на поединечните држави и географските фактори на ризик, како на пример:

1. Кога средствата што се користат во деловниот однос се остварени надвор од Република Македонија, степенот на поврзани казниви дела и ефективност на правниот систем на друга држава можат да биде важен фактор.

2. Кога средствата се примаат од држави или се испраќаат во држави за кои се знае дека во нив дејствуваат терористички групи, субјектот врз основа на неговите сознанија за природата и целта на деловниот однос со клиентот е должен да разгледа во колкава мера ваквата активност може да биде протолкувана како очекувано дејствие или истото може да предизвика основ за сомневање.

3. Кога клиентот е банка или финансиска институција, субјектот е особено обврзан да ја земе во предвид соодветноста на системот за перење пари и финансирање на тероризам и ефективност на надзорот за спречувањето перење пари и финансирање на тероризам во државата од која потекнува овој клиент.

4. Кога клиентот е правен аранжман или труст, субјектот е обврзан да го земе во предвид степенот на ефективно исполнување на меѓународните стандарди за даночна транспарентност во државата каде клиентот или доколку е применливо и неговиот вистински сопственик се регистрирани.

(3) Фактори на ризик кои субјектот е должен да ги земе во предвид при утврдување на ефективност на системот за спречување перење пари и финансирање тероризам во одредена држава се следните:

1. Дали се работи за високоризични држава како што е утврдено во Националната проценка за ризик.

2. Дали постојат информации од повеќе од еден веродостоен или сигурен извор за квалитетот на контролите спроведени за спречување перење пари и финансирање тероризам во таа држава, а која вклучува и информации за квалитетот и ефективност на регулаторните мерки и надзорот.

3. Изворите на овие информации можат да ги вклучат:

а) извештаите за меѓусебна проценка на FATF или други регионални тела слични на FATF

б) листата на FATF или MONEYVAL за високоризични и некооперативни држави

в) проценките на Меѓународниот монетарен фонд

г) Извештаи од FSAP мисиите

4. Субјектот мора да земе во предвид дека членството во FATF или други регионални тела слични на него не претпоставува дека системот за спречување перење пари и финансирање тероризам во одредена држава е соодветен и ефикасен.

(4) Факторите на ризик кој субјектот е должен да ги земе во предвид при утврдување на нивото на ризикот од финансирање на тероризам поврзан со одредена држава се:

1. Постоене на информации од тела надлежни за кривичен прогон или други информации од веродостојни медиуми дека таа држава финансира или подржува терористичка активност или е општо познато дека терористички организации делуваат во рамки на таа држава или територија и

2. Дали таа држава е предмет на финансиски санкции, ембарго или мерки кои се поврзани со тероризам, финансирање на тероризам, финансирање на тероризам или вооружување воспоставени од ООН или Европската Унија.

(5) Фактори на ризик кои субјектот е должен да ги земе во предвид при утврдување на нивото на транспарентност и даночна дисциплина на државите се следните:

1. Постоене на информации од повеќе од еден веродостоен извор дека државата е усогласена со меѓународните даночни стандарди за транспарентност и размена на информации како и докази дека на соодветен начин во пракса се применуваат овие правила

2. Изворите на информации може да ги вклучат:

а) Известувањата од Глобалниот форум за транспарентност и размена на информации во даночни цели на OECD во кои државите се проценуваат за потребите на даночната транспарентност и размена на информации

б) проценка на обврските за автоматска размена на информации кои државата ги превземала врз основа на заеднички стандарди за известување

в) проценка на усогласеноста со препораките на FATF број 9., 24. и 25. Или на регионалните тела слични на FATF

г) проценките на Меѓународниот монетарен фонд

3. Дали таа држава се има обврзано на заедничкиот стандард за известување за автоматска размена на податоци кој G20 го има усвоено во 2014 година и дали истиот ефективно го применува и

4. Дали државата има воспоставено сигурни и достапни регистри за вистински сопственик.

(6) Фактори на ризик кои субјектот е должен да ги земе во предвид при утврдување на ризикот кој е поврзан со нивото на поврзаните казниви дела се следните:

1. Постоене на информации од веродостојни и доверливи јавни извори за поврзани казниви дела. Изворите на информации може да ги вклучат:

а) индекси за перцепција на корупција

б) извештаите на ОЕЦД за спроведување на конвенцијата за сузбивање на корупцијата на ОЕЦД и

в) светските извештаи за дрога на канцеларијата на Обединетите Нации за дрога и криминал

2. Постоене на информации од повеќе од еден веродостоен и сигурен извор за капацитетите на истражниот и судскиот систем на државата за можноста ефикасно да изврши истрага и кривичен прогон за поврзаните кривични дела.

Фактори на ризик кои се однесуваат на производите, услугите или трансакциите

Член 9

(1) Факторите на ризик кои субјектите треба да ги земат во предвид при утврдување на ризиците поврзани со производите, услугите или трансакциите се следните:

1. степенот на транспарентност или нетранспарентност на производите, услугите или трансакциите

2. сложеноста на производите, услугите или трансакциите и

3. вредноста или обем на производите, услугите или трансакциите.

(2) Факторите на ризик кои субјектите треба да ги земат во предвид при утврдување на ризиците поврзани со транспарентноста на одреден производ, услуга или трансакција се следниве:

1. степенот до кој еден производ или услуга овозможува анонимност или го олеснуваат прикривањето на идентитетот на клиентот, вистинскиот сопственик или сопственичка структура. Примери за такви производи и услуги се акции на доносител или доколку правното лице е фондација која може да биде структурирана на начин кој подржува анонимност и овозможува трансакции со фиктивни компании или компании со номинални (nominee) акционери.

2. степенот до кој трето лице, кое не е вклучено во деловниот однос, може да дава инструкции како на пример, во случај на коресподентски однос.

(3) Факторите на ризик кои субјектите треба да ги земат во предвид при утврдување на ризиците поврзани со сложеноста на одреден производ, услуга или трансакција се следните:

1. степенот на сложеност на одредена трансакција и вклученост на повеќе страни или држави како и нивото на непосредност во трансакциите.

2. степенот до кој производите или услугите дозволуваат плаќање од страна на трети лица или прифаќање на прекумерни плаќања во случаите каде тоа не би бил вообичаен тек на трансакциите.

3. во случаите кога плаќањето од трети лица е очекувано, дали субјектот е запознаен со идентитетот на третите лица, како на пример дали станува збор за правно лице кое исплаќа државни средства или гаран-

тот и дали производите и услугите се финансираат исклучиво со пренос на средства од сопствената сметка на клиентот во друга финансиска институција која е предмет на надзор и е обврзана да ги почитува стандардите за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.

4. Дали субјектот има познавање за ризиците поврзани со одреден негов нов или иновативен производ или услуга, особено кога вклучува користење на нови технологии или начини на плаќање.

(4) Факторите на ризик кои субјектите треба да ги земаат во предвид при утврдување на ризикот поврзан со вредноста или големината на одреден производ, услуга или трансакција се следните:

1. степенот до кој производите или услугите се фокусирани на готовина, како што се многу платежни услуги и одредени тековни сметки.

2. степенот до кој производите или услугите ги олеснуваат или поттикнуваат трансакции со висока вредност.

3. постоење на одредени ограничувања во поглед на максималната вредност на трансакцијата или на нивото на премијата со кои би се ограничила употребата на производи или услуги за целите на перење пари и финансирање на тероризам.

Фактори на ризик кои се однесуваат на каналите на дистрибуција (начинот на испорака)

Член 10

(1) При утврдување и идентификување на ризикот поврзан со начинот на кој производите или услугите се испорачуваат до клиентот, субјектот е обврзан да го земе предвид ризикот поврзан со:

1. мерките кои е потребно да бидат преземени во ситуации кога клиентот не е физички присутен при испорака на производ или услуга.

2. мерките кон лицата со кои субјектите биле доведени во положба да воспостават однос при примена на Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам.

3. природата на односот помеѓу посредникот и субјектот.

(2) Фактори на ризик кои субјектите ги земаат во предвид при утврдување на ризиците поврзани со испорачување на производи или услуги се:

1. присуството на клиентот за време на идентификацијата.

2. употребата на одредена форма на заштита при спроведувањето на длабинска анализа на клиентот во случај на отсуство на клиентот.

3. преземање мерки за спречување на лажно претставување и злоупотреба на идентитетот.

4. спроведувањето на мерки за анализа на клиентот која наместо субјектот ја има извршено некое трето лице во рамки на иста група.

5. потпирање на субјектот на мерките на анализа на клиентот кои ги спровело трето лице кое е дел од иста група а која нема да го изложи субјектот на поголем ризик од перење пари и финансирање тероризам.

6. мерките кои субјектот ги има преземено со цел да се увери дека третото лице е дел од иста група која ги применува мерките за анализа на клиенти според стандардите на Европската Економска Област (ЕЕО) согласно Законот.

7. потврдување дали мерките за анализа на клиентот наместо од субјектот се спроведени од трето лице, кое е финансиска институција а не е во рамки на иста група,

8. потврдување дали мерките за анализа на клиентот наместо од субјектот се спроведени од трето лице чија основна дејност не е поврзана со давање на финансиски услуги и кое не е дел од иста група

9. Дали се преземени мерки со цел субјектот да се увери:

а) дека третото лице кое не е дел од иста група, а кое ги спровело мерките за анализа на клиентот во име на субјектот, применува мерки на анализа на клиент и води евиденција согласно стандардите на ЕЕО и дека врз истото се врши надзор со цел да се утврди усогласеност со обврските за спречување перење пари и финансирање тероризам споредливи со оние кои произлегуваат од Законот.

б) дека третото лице по поднесено барање веднаш ќе обезбеди копии од податоците со кои идентитетот на клиентот е утврден и верификуван согласно Закон

в) дека може да се потпре на квалитетно изработената анализа на клиентот која ја применува третото лице.

Член 11

(1) Субјектот е должен факторите на ризик да ги пондерира според важноста за одреден деловен однос или повремена трансакција.

(2) При пондерирање на факторите за ризик субјектот е должен да осигура дека:

1. на доделувањето на пондерот неоправдано не влијае само еден фактор

2. Проценката за ризик не е условена од економски фактори или профитот на субјектот

3. Пондерирањето не доведува до ситуација во која би било невозможно било кој деловен однос да биде категоризиран со висок ризик

4. Ситуациите наведени во член 33 од Законот кои се однесуваат на околности кои претставуваат висок ризик, не можат да бидат исклучени при пондерирање на клиентот

5. Оценката за ризик која е автоматски доделена може да биде поништена.

(3) Доколку субјектот ја поништил оценката за ризик од став 2 точка 5 од овој член, истиот е должен таквото поништување на оценката уредно да го документира.

(4) Субјектот мора да биде сигурен дека доделената оценка за ризик го одразува неговото разбирање за ризикот од перење пари и финансирање тероризам и истото ќе може на барање да и го докаже на Комисијата.

Категоризација на деловните односи и реализираните трансакции

Член 12

(1) По извршената проценка на ризикот, субјектот е обврзан да ги категоризира деловните односи и повремени трансакции, согласно проценетиот степен на ризик од перење пари и финансирање на тероризам.

(2) Субјектот е обврзан со внатрешен акт да го пропише начинот на категоризацијата на ризиците според типот и големината на бизнисот и видовите ризици на кои е изложен, во најмалку три категории: висок, среден или низок ризик.

ГЛАВА III

Мерките за поедноставена и засилена анализа на клиентот

Член 13

(1) Субјектот е потребно да користи процена на ризик заради насочување на ресурсите за управување со ризикот од перење пари и финансирање на тероризам, при воспоставување на деловен однос со клиентот и во текот на времетраењето на деловниот однос.

(2) Субјектот е должен да ги примени мерките за анализа на клиентот наведени во член 14 од Законот со цел истите да му бидат од помош за подобро да ги разбере ризиците поврзани со поединечни деловни односи или повремени трансакции.

(3) Субјектот е должен со внатрешен акт да ги пропише мерките за анализа на клиентот во согласност со степенот и видот на ризици од перење пари и финансирање на тероризам кои тој ги утврдил. При дефинирање на мерките за анализа, субјектот е обврзан да ги земе во предвид мерките за анализа пропишани со ова Упатство и истите доследно да ги применува.

Поедноставена анализа на клиентот

Член 14

(1) При вршење на поедноставена анализа на клиентот, субјектот е должен да ги спроведе сите мерки за анализа на клиентот наведени во член 14 и член 32 од Законот.

(2) Доколку деловниот однос или повремени трансакции се категоризирани со низок ризик, субјектот може да го прилагоди обемот, времето на спроведување или типот на одредени или на сите мерки за анализа на клиентот на начин кој е соодветен на оваа категорија на ризик.

(3) Мерките на поедноставена анализа што субјектите може да ги применат вклучуваат, но не се ограничени на:

1. Прилагодување на времето за спроведување на анализа на клиентот, на пример во случаите каде што барањот производ или трансакција има карактеристики кои ја ограничуваат употребата на производот или трансакцијата за целите на перење пари и финансирање на тероризам:

а) со проверка на идентитетот на клиентот и/или вистинскиот сопственик на клиентот за време на воспоставувањето на деловниот однос или

б) со проверка на идентитетот на клиентот и/или на вистинскиот сопственик на клиентот кога трансакциите го надминуваат интерно одредениот праг или по истекот на разумен временски период. Во таков случај, субјектот мора да обезбеди дека:

- со наведеното не се исклучува клиентот од спроведување на анализа на клиентот согласно закон

- субјектот мора до го идентификува и верификува идентитетот на клиентот и на вистинскиот сопственик на клиентот

- прагот или временското ограничување се поставени на разумно ниско ниво

- воспоставил систем за откривање на пречекорувањата на утврдениот праг или временската рамкаот ограничување

- не го одложува спроведувањето на анализа на клиентот во случај кога со закон или подзаконски акт е пропишано да собирање на тие информации.

2. Прилагодување на обемот на информации собрани за идентификација, верификација или следење на деловниот однос, на пример:

а) проверка на идентитетот врз основа на информациите добиени од еден сигурен, веродостоен документ или извор на податоци, или

б) претпоставка за природата и целта на деловниот однос, бидејќи производот е дизајниран исклучиво за една намена.

3. Прилагодување на квалитетот или изворот на информации собрани за идентификација, верификација или следење на деловниот однос, на пример:

а) прифаќање на информациите добиени од страна на клиентот, наместо од независен извор кога се проверува идентитетот на вистинскиот сопственик, доколку од објективни причини не е можно да се соберат информации од независни извори или

б) кога ризикот кој се поврзува со сите аспекти на деловниот однос е многу низок, потпирајќи се на извор на средства за да се исполнат некои од барањата за анализа на клиентот, на пример, кога станува збор за средства доделени како државна помош или кога средствата се префрлени од сметка која гласи на име на клиентот.

4. Прилагодување на динамиката со која се ажурира анализата на клиентот и се ревидира деловниот однос, на пример, дури по некој одреден настан како распрашување на клиентот со цел склучување договор за нов производ или услуга или пречекорување на утврдениот праг во трансакција која не треба да резултира со неажурирање на информациите од анализата на клиентот и

5. Прилагодување на динамиката и интензитетот на следење на трансакциите, како што се следење на трансакции само над одреден праг кој субјектот е должен да го постави на разумно ниво и да се воспостави систем за идентификација на поврзани трансакции, кои заедно би го надминале тој праг.

(4) Информациите кои субјектот ги собира со примена на мерки на поедноставена анализа на клиентот мора да му обезбедат разумна сигурност дека неговата проценка за низок степен на ризик поврзан со деловниот однос или повремени трансакции е оправдана и ќе биде доволна на субјектот за да обезбеди доволно информации за природата на деловниот однос или повремени трансакции со цел идентификување на необични или сомнителни трансакции.

(5) Субјектот не смее да применува мерки на поедноставена анализа кога за клиентот, трансакцијата, средствата или ресурсите постојат причини за сомневање за перење пари и/или финансирање на тероризам, кога во однос на клиентот се применува сценарио со висок степен на ризик, доколку станува збор за сложена и невообичаена трансакција за кои постои обврска за спроведување на засилена анализа согласно закон тогаш субјектот не може да применува поедноставена анализа.

Засилена анализа на клиентот**Член 15**

(1) Субјектот е должен да применува мерки за засилена анализа на клиентот во случаите наведени во член 33 од Законот заради управување и намалување на ризиците кои потекнуваат од високо ризични трансакции.

(2) Мерките за засилена анализа на клиентот се применуваат истовремено со редовните мерки за анализа на клиентот.

Мерки за засилена анализа кои се применуваат за носители на јавни функции**Член 16**

(1) Субјектите кои утврдиле дека клиентот или вис-тинскиот сопственик на клиентот е носител на јавна функција, се должни:

1. Да преземат соодветни мерки за да го утврдат изворот на средствата и имотот што ќе се користи во деловниот однос или за повремени трансакции, со цел да се осигураат дека нема да управуваат со пари стекнати преку корупција или друго казниво дело

2. Да добијат одобрение од високото раководство за да воспостави или да го продолжи деловниот однос со одредено лице кое е носител на јавна функција или клиент чиј вистински сопственик е носител на јавна функција

3. Да се спроведат засилени мерки за постојано следење на трансакциите и ризиците поврзани со деловниот однос, а при тоа динамиката на следењето треба да биде усогласена со високото ниво на ризик кој произлегува од деловниот однос

4. Да се идентификуваат невообичаени трансакции и редовно да се разгледуваат сите информации кои се на располагање за да се обезбеди дека сите нови информации кои би можеле да влијаат на проценката на ризиците ќе може навремено да бидат идентификувани.

(2) Мерките од став 1 точка 1 на овој член зависат од степенот на ризик поврзан со деловниот однос или повремениот трансакција. Кога ризикот поврзан со деловниот однос или повремениот трансакција со лица носители на јавна функција е особено висок, субјектот е должен да го провери изворот на средствата и на имотот врз основа на веродостојни и независни податоци, документи или информации.

(3) Субјектот е обврзан со внатрешен акт да дефинира кое ниво од високото раководство ќе биде надлежно за одобрувањето наведено во ставот 1 точка 2 на овој член. Раководното лице треба да биде на доволно висока функција и да има овластувања за надзор и носење на одлуки за прашања кои директно влијаат врз профилот на ризичност на субјектот. При одлучување за одобрувањето од ставот 1 точка 2 на овој член, лицето ќе ги земе предвид степенот на ризик од перење пари и финансирање на тероризам на кој субјектот би бил изложен ако воспостави или продолжи со деловниот однос и можноста ефикасно да управува со тој ризик.

(4) Субјектот е должен да ги спроведе сите мерки од ставот 1 на овој член за лицата кои се носители на јавни функции и на членовите на нивните семејства и

познати блиски соработници на лицата од членот 2 алинеја 22 од Законот, како и да го прилагоди обемот на овие мерки во согласност со ризикот.

Мерки за засилена анализа кои се применуваат за клиенти од високоризични држави**Член 17**

(1) При вршење на трансакции со физички или правни лица кои се основани или се жители на високо-ри-зична држава како и во сите други високо-ри-зични ситуации, субјектот е должен со внатрешен акт да дефинира мерки на засилена анализа соодветни за поединечна високоризична ситуација.

(2) Соодветниот вид на засилена анализа, вклучувајќи го и обемот на бараните дополнителни информации и спроведениот засилен надзор, треба да зависат од причината поради која одредена повремени трансакција или одреден деловен однос е категоризиран како високоризичен.

(3) За сите случаи од став 1 на овој член, субјектот не е обврзан да ги применува сите мерки за засилена анализа од ставот 4 на овој член. Во одредени ситуации со висок ризик, може да биде доволно да се фокусира на зголемен континуиран надзор во текот на траењето на деловниот однос.

(4) При одредувањето на мерките за засилена анализа од ставот 1 на овој член, субјектот треба да го земе во предвид следното:

1. Зголемување на обемот на информации што се собираат за целите на анализата:

а) информации за идентитетот на клиентот и на неговиот вистински сопственик или сопственичката структура и контрола на клиентот, со цел субјектот да се осигури дека го разбира ризикот поврзан со деловниот однос. Зголемувањето на обемот на информации може да вклучи собирање и проценка на информации за угледот на клиентот или на неговиот вистински сопственик и проценка на било какви негативни тврдења против клиентот или неговиот вистински сопственик, како што се:

- информации за членови на семејството и блиските деловни партнери

- информации за минатите и сегашните деловни активности на клиентот или неговиот вистински сопственик

- неповолни медиумски изјави

б) информации во врска со природата на деловниот однос со цел субјектот да може да утврди дека природата и целта на деловниот однос се легитимни за да може да изработи комплетен профил на ризичност на клиентот, како што се:

- бројот, големината и динамиката на реализација на очекуваните трансакции по сметка, така што субјектот може да ги согледа отстапувањата кои може да предизвикаат сомнежи и следствено да се бараат докази и документација од клиентот

- причината поради која клиентот бара одреден производ или услуга, особено кога не е јасно зошто потребите на клиентот не можат да се исполнат на поинаков начин или во друга земја

- дестинација на средствата

- природата на деловната активност на клиентот или неговиот вистински сопственик, со цел субјектот полесно да ја разбере веројатната природа на деловниот однос.

2. Зголемување на квалитетот на информациите кои се собираат за целите на анализа на клиентот за да се потврди идентитетот на клиентот или вистинскиот сопственик на клиентот, вклучувајќи:

а) поставување на барање првото плаќање да се изврши преку сметка отворена на име на клиентот во банка во Република Македонија или во земја-членка на Европската Унија или трета земја во која се применуваат мерки исти или еквивалентни на оние утврдени со Законот.

б) проверка дека имотот на клиентот и средствата кои се користат во деловниот однос не потекнуваат од криминални активности и дека изворот на имотот и изворот на средствата е во согласност со сознанијата на субјектот за клиентот и природата на деловниот однос. Во одредени случаи, кога ризикот поврзан со деловниот однос е особено висок, проверката на изворот на имотот и изворот на средствата може да биде единствената соодветна мерка за ублажување на ризикот. Изворот на средствата или имотот може да се провери, на пример, со споредување на пријавениот ДДВ и данок на добивка, копии од ревидираните извештаи, банкарски изводи, јавни исправи или медиумски написи.

3. Зголемување на фреквенцијата на следење со цел субјектот да се осигура дека може да управува со ризикот поврзан со поединечните деловни односи или може да заклучи дека деловниот однос повеќе не одговара на подготвеноста на субјектот за преземање ризик, како и субјектот да биде во можност да идентификува трансакции за кои е потребно понатамошно испитување, вклучувајќи:

а) Зголемување на зачестеноста на ревидирање на деловниот однос за да се одредат потенцијалните промени во профилот на ризичност на клиентот и способноста на субјектот и понатаму да го управува тој ризик

б) добивање согласност на високото раководство за воспоставување или продолжување на деловен однос со цел да се осигура дека високото раководство е свесно за ризиците на кои субјектот е изложен и да може да донесе одлука соодветна на способноста да управува со тој ризик

в) почесто ревидирање на деловниот однос со цел да се осигура дека сите промени во профилот на ризичност на клиентот ќе се идентификуваат, проценат и, доколку е потребно, ќе се преземат потребните мерки или

г) да спроведуваат почесто или подетално следење на трансакциите за да се идентификуваат какви било необични или неочекувани трансакции кои можат да предизвикаат сомневање за перење пари и финансирање на тероризам. Следењето на трансакциите по потреба може да вклучува утврдување на дестинацијата на средствата или причините за извршување на одредени трансакции.

Мерки за засилена анализа применети на сложени и невообичаени трансакции

Член 18

(1) Субјектот е должен да има соодветни политики и процедури во рамки на програмата од член 11 од Законот за откривање на сложени и невообичаени трансакции или шеми на трансакции.

(2) Субјектот е должен да применува мерки за засилена анализа кога ќе открие трансакции кои се невообичаени поради тоа што:

1. се поголеми од очекувањата на субјектот со оглед на познавањето на клиентот, деловниот однос или категоријата на која клиентот припаѓа,

2. се невообичаени или неочекувани во споредба со вообичаената активност на клиентот или со трансакциите кои се поврзани со слични клиенти, производи или услуги,

3. се многу комплексни во споредба со други слични трансакции поврзани со слични типови на клиенти, производи или услуги,

4. субјектот не гледа одредена економска или правна оправданост на трансакцијата или се сомнева во вистинитоста на информациите што му се дадени.

(3) Овие мерки на засилена анализа на клиентот треба да бидат доволни со цел субјектот да може да утврди дали невообичаените трансакции предизвикуваат сомневање и покрај мерките наведени во член 38 став (3) од Законот, вклучуваат најмалку и:

1. Преземање на оправдани и соодветни мерки со цел да се разбере позадината и целта на трансакциите, на пример, за да се утврди изворот и дестинацијата на средства или собирање на дополнителни информации за деловната активност на клиентот со цел да се утврди веројатноста на спроведувањето на таквите трансакции за тој клиентот и

2. Почесто следење на деловните односи и последователните трансакции и посветување на поголемо внимание на деталите.

(4) Субјектот може да одлучи да ги следи поединечните трансакции кога се пропорционални на ризикот што го идентификувал.

Одбивање на деловен однос и реализирање на трансакција

Член 19

(1) Субјектот кој не може да ги преземе мерките за анализа на клиентот од член 14 од Законот, доколку не е сигурен дека целта и природата на деловниот однос се легитимни или ако оцени дека не може ефикасно да се справи со ризикот и дека тоа би можело да се користи за целите на перење пари и финансирање на тероризам, во тој случај не смее да воспостави деловен однос или да ја реализира трансакцијата.

(2) Кога веќе постои деловен однос за кој субјектот не може да ги спроведе мерките наведени во 14 од Законот во разумен рок или за кои постои основано сомнение дека целта и природата на деловниот однос не се во согласност со закон, субјектот е должен да го прекине или одложи спроведувањето на трансакцијата до прекинување на деловниот однос или до спроведување на мерки.

(3) Примената на пристапот кој се заснова на проценката на ризикот не го обврзува субјектот да ги одбие или да ги прекине деловните односи со целокупната категорија на клиенти кои се поврзани со висок ризик од перење пари и финансирање на тероризам, бидејќи ризикот поврзан со поединечни деловни односи варира во рамките на истата категорија клиенти.

(4) Субјектот е должен со внатрешен акт (Програмата согласно член 11 од Законот или Проценката на ризик) да го пропише степенот на донесување одлуки

за забрана на воспоставување и прекинување на деловен однос, забрана за извршување трансакција или прекин на спроведување на трансакции, како и да го пропише рокот од ставот 2 на овој член.

Надзор, преглед и чување на евиденција за проценка на ризик

Член 20

(1) Субјектот е должен да ги ревидира своите проценки на ризик од перење пари и финансирање на тероризам поврзани со поединечни деловни односи и повремените трансакции, како и факторите на кои се засноваат со цел да осигура ажурираност и релевантност на своите проценки на ризиците од перење пари и финансирање на тероризам.

(2) Субјектот е должен да ги процени информациите собрани во рамките на континуирираниот надзор на деловниот однос и да разгледа дали тие имаат влијание врз проценката на ризикот.

(3) Субјектот треба да обезбеди системи и контроли за да се идентификуваат ризиците од перење пари и финансирање на тероризам при нивното настанување и да ги оцени овие ризици, а доколку е потребно навремено да ги вклучи во своите проценки.

(4) Системите и контролите од став 3 на овој член вклучуваат:

1. Процеси на редовно разгледување на добиените информации со цел да се идентификуваат трендовите и новите спорни прашања поврзани со одделните деловни односи и со работењето на субјектот

2. Процеси на редовно разгледување на релевантните извори на информации наведени во членот 5 став 5 и 6 од ова Упатство, а особено:

а) редовно разгледување на медиумските извештаи кои се релевантни за економскиот сектор и подрачјата каде субјектот активно работи

б) редовно разгледување на предупредувањата и извештаите на органите одговорни за спроведување на Законот

в) субјектот да се осигури дека е свесен за промените во предупредувањата за терористички активности и режимот на санкции веднаш по нивното настанување;

г) објави издадени од надлежните органи.

3. Процес за собирање и преглед на информации за ризиците поврзани со нови производи

4. Соработка со претставници од други сектори и надлежни тела (пр. тркалезни маси, конференции и даватели на образовни услуги) и договори со кои се регулира обезбедувањето на информации или наоди на релевантни лица

5. Воспоставување деловна етика за размена на информации во рамките на субјектот

(5) Во рамки на системот на контрола субјектите се должни да воспостават редовно ажурирање на проценката на ризикот и да ја утврдат динамиката на спроведување на следната проценка на ризик.

(6) Во случај на нови ризици или зголемување на постоечките, субјектот е обврзан да ја ажурира проценката на ризикот и да води евиденција во текот на годината за прашања што може да влијаат на проценката на ризик, како што се интерните извештаи за сомнителни трансакции, неусогласености и информации добиени од вработените кои работат со клиенти (front office).

(7) Субјектот е должен сите промени на оценката на ризикот и придружните мерки за анализа на клиентот да ги прилагоди пропорционално и соодветно на воспоставената постапка за проценка на ризик од перење пари и финансирање на тероризам.

(8) Субјектот е должен да осигури дека неговите системи за управување со ризик и контрола, особено оние што се однесуваат на примената на соодветната анализа на клиентот, се ефективни и пропорционални на ризикот.

(9) Субјектот е должен со внатрешен акт (Програмата од член 11 од Законот) да го пропише водењето евиденција и документирањето на проценката на ризикот од деловните односи и сите промени во проценката на ризиците.

ГЛАВА IV

Правила применливи за инвестициските фондови

Воведни одредби за инвестициските фондови

Член 21

(1) Одредбите од оваа глава се однесуваат на друштва за управување со инвестициски фондови и на друштвата за управување со приватни фондови.

(2) Субјектите од став 1 на овој член се должни да ги применуваат мерките, дејствијата и постапките наведени во Глава V на ова Упатство, кога тоа е применливо.

Фактори на ризик за производите, услугите и трансакциите кај инвестициските фондови

Член 22

(1) При разгледување на ризикот поврзан со производ, услуга и трансакција што доведува до поголем ризик, релевантните фактори на ризик вклучуваат:

1. фонд кој е основан за ограничен број на инвеститори, како што е приватен фонд или фонд со еден вложувач

2. можност за стекнување акции или удели на фондот и потоа нивен откуп во краток временски рок, без значителни административни трошоци за вложувачот

3. можност за тргување со акции или удели на фондот без да се информира управителот на фондот во моментот на тргувањето, а како резултат на тоа, информациите за вложувачот ги делат неколку субјекти, како што е случај со затворените фондови со кои се тргува на секундарниот пазар

4. запишување односно стекнување на удели или акции во фондот, кое вклучува сметки или трети лица од повеќе држави, особено кога тие држави се поврзани со висок ризик од перење пари и финансирање на тероризам.

5. запишување односно стекнување на удели или акции во фондот, кое вклучува трети лица во својство на запишувачи односно стекнувачи или примачи на плаќањата, особено во ситуации каде што тоа не се очекува.

(2) При разгледување на ризиците поврзани со производ, услуга и трансакција кои укажуваат на помал ризик, релевантните фактори на ризик вклучуваат:

1. Неприфаќање на уплати од трето лице

2. Намена на фондот само за мали инвеститори, со ограничување на висината на вложувањето.

Фактори на ризик кои се однесуваат на клиентот кај инвестициски фондови

Член 23

(1) При разгледување на ризикот поврзан со клиент која укажува на поголем ризик, релевантните фактори на ризик го вклучуваат следното невообичаено однесување на клиентот:

1. не постои очигледна стратегија или економска цел за инвестирање или вложувањето на клиентот не е во согласност со неговата целокупна финансиска ситуација, во случај кога субјектот е запознаен со истата

2. клиентот бара откуп или исплата на вложувањето во краток период по првичната инвестиција, или пред датумот на исплата, без јасно образложение, особено кога ова доведува до финансиска загуба или плаќање на повисоки провизии на товар на клиентот

3. клиентот бара повторно купување и продажба на акции или удели во краток период без очигледна стратегија или економска оправданост

4. клиентот врши пренос на средства во износ кој го надминува износот потребен за вложувањето и бара враќање на преплатениот износ

5. клиентот користи повеќе сметки без претходно известување особено кога овие сметки се наоѓаат во повеќе држави или во држави кои се поврзани со повисок ризик од перење пари и финансирање на тероризам

6. клиентот сака да го структурира деловниот однос на тој начин што повеќе лица како на пример нерегулирани компании кои се појавуваат како номиниран (nominee) имател на удели или акции, се користат во различни држави, особено кога тие држави се поврзани со повисок ризик од перење пари и финансирање на тероризам

7. клиентот одеднаш ја менува адресата без причина, на пример, со промена на земјата на живеење

8. клиентот и неговиот вистински сопственик се наоѓаат во различни држави и барем една од овие држави е поврзана со поголем ризик од перење пари и финансирање на тероризам, согласно проценката според одредбите од Глава II, на ова Упатство

9. средствата на вистинскиот сопственик доаѓаат од држава која е поврзана со поголем ризик од перење пари и финансирање на тероризам, особено кога таа држава е поврзана со повисоки степени на поврзани казниви дела.

(2) При разгледување на ризикот поврзани со клиентот кои упатуваат на понизок ризик, релевантните фактори на ризик вклучуваат:

1. клиентот е институционален инвеститор чиј статус е проверен од регулаторен орган во рамките на Европската економска област (ЕЕО)¹, како што е на пример пензискиот систем одобрен од соодветен регулаторен орган

2. клиентот е компанија на земјата-членка на ЕЕО или во трета земја која подлежи на барањата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам слични на оние пропишани со Законот.

¹ Европската економска област - ЕЕО (анг. European Economic Area - EEA) ги опфаќа покрај земјите од Европската Унија и Исланд, Лихтенштајн и Норвешка

Фактори на ризик кои се однесуваат на начинот на испорака на услугите на инвестициски фондови

Член 24

(1) При разгледување на ризикот поврзани со начинот на испорака на услуги на инвестициските фондови што укажуваат на поголем ризик, релевантните фактори на ризик вклучуваат:

1. Нејасни или сложени начини на испорака што го ограничуваат надзорот на деловните односи и можноста за надзор на трансакциите, на пример, субјектот користи значителен број поддистрибутери за испорака во трети земји

2. Дистрибутерот е во земја поврзана со поголем ризик од перење пари и финансирање на тероризам согласно проценката според одредбите од Глава II, на ова Упатство;

(2) При разгледување на ризикот поврзан со начините на испорака на услугите кои укажуваат на помал ризик, релевантните фактори на ризик вклучуваат:

1. фондот прима само одреден тип на ниско ризични инвеститори, како што се регулираните друштва кои инвестираат за своја сметка,

2. акции или удели на фондот може да се купат само преку друштва, како што се финансиски посредници во земјите членки на ЕЕО или во трета држава кои подлежат на барањата на спречување на перење пари и финансирање на тероризам слични на оние пропишани со Законот.

Фактори на ризик кои се однесуваат на државите или географските подрачја на инвестициските фондови

Член 25

При разгледување на ризикот поврзан со држави или географски подрачја кои упатуваат на повисок ризик, релевантните фактори за ризик вклучуваат:

1. парите на инвеститорите потекнуваат од држава која е поврзана со поголем ризик од перење пари и финансирање на тероризам, особено од оние кои се поврзани со повисок степен на казниви дела,

2. клиентот вложува во сектори со поголем ризик од корупција, како што се индустријата за екстракција на минерали и метали или трговија со оружје, во земјите кои веродостојни извори ги идентификуваат како земји со значаен степен на корупција или други поврзани казниви дела, особено кога станува збор за фонд со еден вложувач или ограничен број на вложувачи.

Мерки за анализа кај инвестициските фондови

Член 26

Субјектот е должен да преземе мерки врз основа на ризикот, со цел да се утврди и провери идентитетот на физичките лица кои се вистински сопственици на клиентот или кои го контролираат клиентот или во чие име се вршат трансакциите, доколку постојат такви лица, како на пример да бара од потенцијалниот инвеститор при поднесување на првото барање за стекнување на удели односно акции во фондот да се изјасни дали вложува во свое име или дејствува како посредник и вложува во име на други лица.

Член 27

(1) Кога клиентот е физичко или правно лице кое директно купува удел или акции во инвестициски фонд за своја сметка, а не во име на другите основни вложувачи или е друштво кое, како дел од неговите деловни активности, директно купува удели или акции во свое име и го контролира вложувањето за крајна корист на едно или повеќе лица кои не ги контролираат вложувањата или одлуките за вложување, а кога е утврден висок ризик од перење пари и финансирање на тероризам, субјектот е обврзан да преземе мерки за засилена анализа, кои можат да бидат следниве:

1. прибирање на дополнителни информации во врска со клиентот пред воспоставување на деловен однос, како на пример информации за угледот и минатото на клиентот
2. преземање на дополнителни чекори за понатамошна проверка на собраните документи, податоци и информации
3. прибирање информации за изворот на средствата и имотот на клиентот и неговиот вистински сопственик
4. барање плаќањето на откупот да се спроведе на сметката која првично е користена за вложувањето или на сметка која гласи на клиентот
5. да се зголеми фреквенцијата и интензитетот на надзор на трансакциите
6. барање првото плаќање да се спроведе на сметката за плаќање која гласи на клиентот и која е отворена од страна на регулирана банка или финансиска институција која е подложна на барањата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
7. добивање на одобрение од високото раководство пред реализирање на трансакцијата кога клиентот за прв пат го користи производот или услугата
8. примена на засилен надзор на деловниот однос и поединечните трансакции.

(2) Во ситуации со понизок ризик од перење пари и финансирање на тероризам, кога е утврдено дека средствата се пренесуваат на или од сметка за плаќање која е на име на клиентот во банка или регулирана финансиска институција во земја членка на ЕЕО, субјектот, може да примени мерки на поедноставена анализа на клиентот.

Член 28

(1) Кога клиентот е правно лице кој дејствува во свое име и е регистриран сопственик на акции или удели, но сепак за сметка и врз основа на конкретни упатства од едно или повеќе трети лица, како што се финансиски посредници во својство на номиниран (nominee) акционер, брокер, управител на збирна сметка со повеќе клиенти или управител на сличен пасивен аранжман, субјектот е должен да ги применува мерките за анализа на клиентот врз основа на утврдениот степен на ризик спрема тој вид на правни лица или финансиски посредници. Субјектот, исто така, потребно е да преземе мерки за анализа на клиентот врз основа на степенот на ризик за да се утврди и потврди идентитетот на основните вложувачи кои се вистински сопственици на средствата кои се вложени преку тие финансиски посредници.

(2) Во случај кога правите лица од ставот 1 на овој член се со низок ризик од перење пари и финансирање на тероризам, субјектот може да примени мерки на поедноставена анализа, доколку се исполнети следниве услови:

1. финансискиот посредник подлежи на барањата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам во земји членки на ЕЕО или други земји со барања слични на оние пропишани со Законот.
2. финансискиот посредник е под ефективен надзор во однос на усогласеноста со условите од точка 1 на овој став
3. Субјектот презел активности врз основа на ризикот со цел да биде сигурен дека ризикот од перење пари и финансирање на тероризам кој е поврзан со деловниот однос е низок, врз основа на, меѓу другото, проценката на субјектот за работењето на финансискиот посредник, видовите на клиенти на кои финансискиот посредник им нуди услуги, како и државите во кои работи посредникот.
4. Субјектот презел активности врз основа на ризикот со цел да биде сигурен дека посредникот применува ефективни мерки базирани на анализа на ризикот на своите клиенти и на вистинските сопственици на своите клиенти. Во рамките на ова, субјектот е обврзан да преземе мерки врз основа на ризикот со цел да се процени адекватноста на политиките и процедурите на посредниците кои се однесуваат на анализа на клиентот, како што се користење на јавно достапни информации за претходната усогласеност на посредникот или со воспоставување на директен контакт со посредникот.
5. Субјектот презел активности врз основа на ризикот со цел да биде сигурен дека посредникот ќе достави информации и потребна документација за анализа на основните вложувачи веднаш откако ќе му биде побарано, на пример, со вклучување на соодветни одредби во договорот склучен со посредниците или со тестирање на способноста на посредниците да обезбедат информации за потребата на анализата.

(3) Мерките за поедноставена анализа од ставот 2 на овој член може да бидат следниве:

1. идентификација и потврдување на идентитетот на клиентот, вклучувајќи ги и вистинските сопственици, но не и нивните клиенти
2. да се извлечат заклучоци за целта и утврдената природа на деловниот однос и
3. континуирано следење на деловниот однос.

(4) Во случај на правни лица од ставот 1 на овој член, кога ризикот од перење пари и финансирање на тероризам е зголемен, особено кога фондот е наменет за ограничен број на инвеститори, субјектот е обврзан да примени мерки на засилена анализа на клиентот што може да ги вклучува мерките предвидени со член 27 став (1) од ова Упатство.

Член 29

(1) Кога клиентот е трето лице, како финансиски посредник кој е субјект на деловниот однос, и кога таквиот посредник не е регистриран како сопственик на удели или акции во фондот, како на пример кога инвестициски фонд користи финансиски посредници за да ги продаде своите удели или акции како и кога вложувач купува акции или удели преку таквите посредници кои не стануваат законски сопственици на таквите удели

или акции, субјектот е должен да ги примени мерките за анализа на клиентот врз основа на ризикот на крајниот вложувач како на свој клиент. Со цел да ги исполнит своите обврски за анализа, субјектот може да се потпре на посредниците во согласност со и според условите утврдени во член 42 од Законот.

(2) Во случај на субјекти од ставот 1 на овој член, кога ризикот од перење пари и финансирање на тероризам е низок, субјектот може да применува и поедноставени мерки за анализа на клиентот. Со исполнување на условите од членот 28 став 2 на ова Упатство, таквите мерки може да се состојат од собирање идентификациски податоци од книгата на удели на фондот или друга евиденција на инвеститорите во фондот со еднаква важност, заедно со податоците наведени во член 42 од Законот што субјектот мора да ги добие од посредникот во разумен рок. Субјектот е обврзан да го одреди тој временски рок во согласност со пристапот заснован на ризик.

(3) Во случај кога за субјектите од ставот 1 на овој член, ризикот од перење пари и финансирање на тероризам е зголемен, особено кога фондот е наменет за ограничен број на инвеститори, субјектот е обврзан да ги применува мерките на засилена анализа која може да ги вклучува мерките предвидени во член 27 став (1) од ова упатство.

ГЛАВА V

Правила кои се однесуваат на брокерските куќи

Воведни одредби за брокерските куќи

Член 30

Обврските за спроведување на мерките, активностите и постапките од оваа Глава и првиот дел на ова Упатство се применуваат за субјектите од член 2 точка 9 точка б) алинеи 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 од Законот.

Фактори на ризик на производите, услугите и трансакциите кои се однесуваат на обезбедувањето брокерски услуги

Член 31

Фактори на ризик за производи, услуги и трансакции кои упатуваат на повисок степен на ризик се:

1. невообичаено значајни трансакции
2. можност за плаќање од трето лице
3. производот или услугата се користат за купувње, по што веднаш следи можност за откуп.

Фактори на ризик кои се однесуваат на клиентот поврзани со обезбедување брокерски услуги

Член 32

(1) Факторите на ризик на клиентот што укажуваат на поголем ризик се:

- а) вложувањето нема очигледна економска цел
- б) клиентот бара откуп или исплата на долгорочно вложување во краток временски период по првичното вложување или пред датумот на исплата без јасно објаснување, особено кога ова доведува до финансиска загуба или плаќање на повисоки провизии на товар на клиентот

в) клиентот бара повторно купување и продажба на акции во краток временски период без очигледна стратегија или економска оправданост

г) неподготвеност да се дадат информации за да се спроведе анализа на клиентот и на неговиот вистински сопственик

д) чести промени на информациите за анализа или на деталите за плаќањето;

ѓ) клиентот префрла средства во износ поголем од износот потребен за вложувањето и бара враќање на преплатениот износ

е) сомнителни околности во кои клиентот го користи рокот на откажување

ж) користење на повеќе сметки без претходно известување на субјектот, особено кога овие сметки се наоѓаат во институции во повеќе држави, а особено во државите со висок ризик;

з) клиентот сака да го структурира деловниот однос со користење на повеќе лица односно друштва од различни држави, особено од оние држави кои се поврзани со поголем ризик од перење пари и финансирање на тероризам

2. Условени од видот на клиентот:

а) клиент е трговско друштво или друго лице основано во држава поврзана со поголем ризик од перење пари и финансирање на тероризам, а особено во држава која не ги исполнува ефективно меѓународните стандарди за даночна транспарентност;

б) клиентот е субјект кое дава брокерски услуги и кое врши ограничена анализа на своите клиенти или воопшто не врши анализа на своите клиенти

в) клиентот е нерегулиран субјект за вложувања од трети лица

г) нетранспарентна сопственичката структура и контрола на клиентот

д) клиентот или неговиот вистински сопственик е лице кое е носител на јавна функција или е на друга истакната функција што може да му овозможи да ја злоупотреби својата позиција за стекнување приватна корист

ѓ) клиентот е нерегулирана компанија која дејствува како номиниран (nominee) акционер

е) работењето на клиентот, на пример средствата на клиентот потекнуваат од дејности во сектори кои се поврзани со висок ризик од финансиски криминал

(2) Факторите на ризик на клиентот што укажуваат на помал ризик се:

1. клиентот е институционален инвеститор чиј статус е потврден од државен орган од земјата или од земја членка на ЕЕО

2. клиентот е државен орган во рамките на земјата или земја членка на ЕЕО

3. клиентот е финансиска институција во рамките на земјата или земја членка на ЕЕО

Фактори на ризик кои се однесуваат на држави и географски подрачја поврзани со обезбедување брокерски услуги

Член 33

Фактори на ризик од земји и географски подрачја кои укажуваат на поголем ризик:

1. инвеститорот или неговиот старател има седиште во земја поврзана со поголем ризик од перење пари и финансирање на тероризам

2. средствата потекнуваат од држава поврзана со поголем ризик од перење пари и финансирање на тероризам.

Мерки за анализа во врска со давањето брокерски услуги

Член 34

(1) Субјектот е обврзан да применува мерки на засилена анализа на клиентот кога ризикот поврзан со деловниот однос е висок.

(2) Мерките за засилена анализа може да бидат:

1. да го идентификува и, доколку е потребно, да го потврди идентитетот на основните вложувачи на клиентот, доколку клиентот е нерегулирана инвестициска компанија која дејствува како трето лице и

2. утврдување на причината за секое плаќање или пренос од или кон трето лице кое не е проверено.

(3) Кога субјектот, врз основа на член 10 од Законот, ќе процени дека клиентот е со низок ризик од перење пари и финансирање тероризам, може да ги применува мерките за поедноставена анализа утврдени во член 13 од ова Упатство.

ГЛАВА VI

Заштита на лични податоци

Член 35

(1) Субјектот е овластен да ги собира, обработува, чува, доставува и користи оние лични податоци кои согласно ова Упатство се потребни за проценка на ризикот и спроведување на постапка за анализа на клиентот.

(2) При спроведување на постапката за анализа на клиентот согласно ова Упатство, а со цел да се осигура точноста на личните податоци, недвосмислена идентификација на лицата во сите случаи пропишани со интерните политики на субјектот донесени во согласност со Законот и ова Упатство, субјектот има право на обработка на личните податоци прибрани со копирање на соодветни документи за лична идентификација и други јавни исправи издадени од страна на надлежните државни органи, со примена на соодветни технички и организациски мерки за заштита на правата и слободите на лицето за кое се собираат податоци.

(3) Субјектот е должен со интерните политики (Програмата од член 11 од Законот или проценката на ризик) да го пропише опфатот на податоците потребни за проценката на ризикот и спроведувањето на постапката за анализа. Обемот на податоците кои се бараат од клиентот треба да биде пропорционален на ризикот кој за субјектот произлегува од одреден деловен однос или трансакција.

(4) Субјектот е обврзан со внатрешни политики да го пропише постапувањето кон клиентот кога постојат ограничувањата од член 61 од Законот.

Член 36

(1) Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Број 08-103/1
18 јануари 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

666.

Врз основа на членовите 202, 217, 158-с точка 2), 164 точка 3), 166 и 145 став (3) точка 5) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/02, 79/07, 88/08, 67/10, 44/11, 188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/15, 23/16 и 83/18) и членот 13 став (6) од Правилникот за основните постапки, правила и начинот на спроведување супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/14 и бр. 59/17), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, на седница одржана на 14.5.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ НА ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКОТО АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВИАСС СКОПЈЕ

1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за вршење на осигурително брокерски работи издадена со Решение од Министерството за финансии бр. 18-4946/4 од 3.6.2003 година на Осигурително брокерското акционерско друштво ВИАСС Скопје, запишано во Централниот регистар на Република Македонија со ЕМБС 5777291 и ЕДБ 4028003134322, поради констатирано непостапување по задолжувањето од Наредбата УП1 бр. 08-2-39 од 8.3.2018 година за отстранување на незаконитости утврдени со Записник од спроведена вонтеренска супервизија.

2. Ова решение е конечно.

ПРАВНА ПОУКА: Незадоволната страна може да поднесе тужба до Управниот суд во рок од 30 дена од денот на прием на ова решение.

Бр. УП1-19-5-358
14 февруари 2019 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р **Климе Попоски**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

667.

Врз основа на член 57 став (1) алинеја 2 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

ГОДИШНА НАРЕДБА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ МЕРКИ И КОНТРОЛИ ЗА ЗАШТИТА НА ЈАВНОТО ЗДРАВСТВО ОД КОНТАМИНЕНТИ ИЛИ РЕЗИДУИ КОИ СЕ ПРЕНЕСУВААТ ОД ЖИВОТНИ ИЛИ ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ВО 2019 ГОДИНА

Член 1

Општа одредба

Со оваа наредба се определуваат ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животни или производи од животинско потекло кои треба да се извршат во 2019 година.

Член 2

План за мониторинг на присуство на резидуи и недозволен супстанции кај живи животни, производи и суровини од животинско потекло

(1) Мониторингот над одгледувањето на животните и примарното производство на храна од животинско потекло се врши заради откривање на присуство на резидуи од ветеринарно-медицински препарати, недозволен супстанции и контаминенти во живи животни, храната за животни и храна од животинско потекло, за заштита на здравјето на луѓето и обезбедување на услови за непречен промет со производи од животинско потекло.

(2) Мониторингот се спроведува во објекти за одгледување на животни (фарми) и објекти за преработка на производи од животинско потекло.

(3) Мониторингот на резидуи, недозволен супстанции и контаминенти се спроведува согласно Правилникот за начинот на вршење на мониторинг и контрола на присуството на резидуи и контаминенти во живите животни и храната од животинско потекло, начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг и контрола на резидуи и недозволен супстанции и мерките кои се преземаат во случај на сомнение и на позитивен наод на присуство на резидуи и недозволен супстанции (*1) и согласно Годишниот план за мониторинг на резидуи и недозволен супстанции кај живи животни, производи и суровини

од животинско потекло за 2019 година, изготвен од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство согласно член 71 став (2) од Законот за безбедност на храната.

(4) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториските испитувања од став (3) на овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2019 година.

(5) Освен мониторингот на резидуи, недозволен супстанции и контаминенти од став (3) на овој член, операторите со храна треба да обезбедат и контрола на резидуи врз основа на сопствен план, по спроведена сопствена анализа на ризик специфичен за одреден вид/категија на објект, потеклото на суровината и производниот процес.

(6) Средствата за надоместување на трошоците за лабораториските испитувања од став (5) на овој член се на терет на операторите со храна.

Член 3

Мониторинг на афлатоксин во млеко

(1) Операторите со храна во објекти за преработка на млеко треба да спроведуваат постапки со кои ќе се обезбеди исполнување на барањата за максималните нивоа на микотоксини од Прилог, Дел 2, точка 2.1.13 (афлатоксин М1) од Правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос на максималните нивоа на одделни контаминенти (*2), со лабораториско испитување при прием на сурово млеко, во објектите за преработка на млеко.

(2) Лабораториското испитување од став (1) на овој член треба да се врши со метод на репрезентативна мостра, најмалку еднаш месечно.

(3) Средствата за надоместување на трошоците за лабораториското испитување од став (2) на овој член се на терет на операторите со храна.

Член 4

Мониторинг на исполнувањето на критериумите за микробиолошка исправност на храната од животинско потекло

(1) Заради утврдување на усогласеноста со микробиолошките критериуми дадени во Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната (*3) операторите со храна од животинско потекло треба да воспостават соодветни планови за земање на мостри за испитувања на определените микробиолошки критериуми и имплементирање на корективни активности.

(2) Планот за земање на мостри за лабораториски испитувања за одреден вид/категија на објект треба да содржи број на мостри и временски интервал на кој се земаат истите, по одредени категории на производи. Планот за земање на мостри се изготвува според фрек-

фенцијата дадена во Прилог 1 кој е составен дел на оваа наредба, како минимална фреквенција на земање на мостри.

(3) Кога резултатите од извршените испитувања се незадоволителни, операторите со храна треба да преземат корективни мерки согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната (*3) и други активности неопходни за заштита на здравјето на потрошувачите пропишани во сопствените оперативни процедури, како и известување на Агенцијата за храна и ветеринарство.

(4) Средствата за надоместување на трошоците за лабораториските испитувања од став (2) на овој член се на терет на операторите со храна.

(5) Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари зема официјални мостри за утврдување на исполнување на микробиолошките критериуми и верификување на критериумите за безбедноста на храната и критериумите за хигиената на процесот спроведени од страна на операторите со храна, согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната (*3) врз основа на фреквенцијата дадена во Прилог 1 на оваа наредба или при сомнеж дека храната не е безбедна.

(6) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториското испитување од став (5) на овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2019 година.

Член 5

Мониторинг на присуство на *Listeria monocytogenes*

(1) Операторите со храна од животинско потекло, покрај обврските од член 4 на оваа наредба, дополнително треба да земаат и мостри за лабораториско испитување на готов производ, како и да земаат брисеви од просториите за преработка и од опремата за лабораториско испитување, со цел исполнување на посебните барања за безбедност на храната за *Listeria monocytogenes*, по однос на микробиолошките критериуми согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната (*3).

(2) Фреквенцијата за земање мостри за *Listeria monocytogenes* од став (1) на овој член, ја одредува операторот со храна во зависност од обемот на работа согласно Прилог 1 на оваа наредба, но доколку фреквенцијата за земање мостри е со период поголем од еден месец, потребно е да се земаат мостри најмалку еднаш месечно.

(3) Средствата за надоместување на трошоците за лабораториските испитувања од став (1) на овој член се на терет на операторите со храна.

(4) Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари зема официјални мостри за утврдување на исполнување на микробиолошките критериуми за *Listeria monocytogenes* спроведени од страна

на операторите со храна, согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната (*3) врз основа на фреквенцијата дадена во Прилог 1 на оваа наредба или при сомнеж дека храната не е безбедна.

(5) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториското испитување од став (4) на овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2019 година.

Член 6

Мониторинг на критериумите за сурово млеко кај молзните грла чие млеко се користи за исхрана на луѓето

(1) Примарните производители на млеко кои ставаат во промет млеко за исхрана на луѓето или операторите со храна кои вршат собирање и преработка на млеко во име на примарните производители, треба да вршат испитување на суровото млеко во согласност со критериумите за соматски клетки и број на микроорганизми на ниво на одгледувалиште најмалку еднаш, односно два пати месечно согласно Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи (*4).

(2) Средствата за надоместување на трошоците за лабораториските испитувања од став (1) на овој член се на терет на операторите со храна.

(3) Агенцијата за храна и ветеринарство, согласно Годишниот план за спроведување на службени контроли, спроведува контроли во одгледувалишта за производство на млеко при што од производителите на млеко се земаат мостри на млеко за утврдување на исполнување на условите за производство на сурово млеко согласно Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи (*4) во однос на:

- вкупниот број на микроорганизми;
- бројот на соматски клетки;
- хемиски состав и
- присуство на антибиотици, резидуи и недозволен супстанции.

(4) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториските испитувања од став (3) на овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2019 година.

Член 7

Мониторинг на зоонози и причинители на зоонози

(1) Мониторингот на зоонози и причинители на зоонози се врши заради откривање на зоонози и предизвикувачи на зоонози, идентификување и карактеризи-

рање на опасностите, процена на изложеноста и утврдување на ризикот поврзан со зоонози и причинителите на зоонози, со цел заштита на здравјето на луѓето и обезбедување на услови за непречен промет со производите од животинско потекло.

(2) Мониторингот на зоонози и причинители на зоонози се врши во сите фази на ланецот на производство на храна, а особено на ниво на примарно производство, вклучително и производство на храна за животни.

(3) Мониторингот ги опфаќа зоонозите и причинителите на зоонози наведени во Прилог I, Дел А од Правилникот за начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг на зоонози и предизвикувачи на зоонози и листа на зоонози и предизвикувачи на зоонози кои се редовно предмет на мониторинг(*5).

(4) Операторите со храна треба да обезбедат контрола на зоонозите и причинителите на зоонози и земање на мостри за лабораториски испитувања, врз основа на сопствена анализа на ризик специфичен за одредени вид/категија на објект, потеклото на сировината и производниот процес.

(5) Операторите кои произведуваат храна за животни треба да земаат и да доставуваат мостри за вршење на бактериолошка анализа за контрола на зоонозите и причинителите на зоонози од сите сировини од животинско потекло кои се користат за производство на храна за животни, пред приготвувањето на храна за животни, а еднаш месечно и репрезентативна мостра од сите готови крмни смеси.

(6) Операторите при спроведување на испитувања за присуство на зоонози и предизвикувачи на зоонози треба да:

- ги чуваат резултатите и резервните мостри во текот на рокот на траење на производите и

- ги доставуваат резултатите или обезбедуваат резервни мостри за Агенцијата за храна и ветеринарство на нејзино барање.

(7) Средствата за надоместување на трошоците за лабораториските испитувања од ставовите (4) и (5) на овој член се на терет на операторите со храна.

(8) Агенцијата за храна и ветеринарство собира, анализира и објавува податоци за појава на зоонози и предизвикувачи на зоонози и антимикробна отпорност поврзана со нив и спроведува дополнителни тестирања и/или доколку има потреба проверка на документацијата на операторите.

(9) Средствата за надоместување на трошоците за дополнителни тестирања од став (8) на овој член за земањето мостри и лабораториските испитувања се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2019 година.

(10) Заради утврдување на сите видови салмонели потребно е во резултатите од лабораторискиот наод да се наведат сите серотипови утврдени со лабораториското испитување.

Член 8

Мониторинг на антимикробна отпорност

(1) Мониторинг на антимикробната отпорност се врши со цел да се обезбеди усогласеност со барањата пропишани со Законот за безбедност на храната, за добивање на компаративни податоци за појавата на антимикробна отпорност кај предизвикувачите на зоонози, доколку тие претставуваат закана за јавното здравје или други предизвикувачи.

(2) За целите на мониторингот на антимикробната отпорност се собираат изолати од секоја од следните видови и категории на животни и категории храна:

- *Salmonella* spp. од кокошки несилки од фарми согласно Националниот контролен план за намалување на салмонелозата кај кокошките несилки (*Gallus gallus*) во Република Македонија;

- *Salmonella* spp. од трупови од бројлери, од трупови од товени свињи и од трупови од говеда под една година старост при колење во кланиците;

- *C. jejuni* од бројлери при колење во кланиците;

- *C. Coli* од бројлери и товени свињи при колење во кланиците;

- Индикатор коменсална *E. Coli* од бројлери, товени свињи и говеда под една година старост при колење во кланиците;

- *E. coli* која произведува ESBL, AmpC или карбапенемази од бројлери, товени свињи и говеда под една година старост при колење во кланиците и од примероци од свежо месо од бројлери, од свинско месо и од говедско месо, собрани од малопродажба;

- *E. faecalis* и *E. faecium* од бројлери, товени свињи и говеда под една година старост при колење во кланиците.

(3) Мониторингот на антимикробна отпорност се врши од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство согласно Програма за антимикробна отпорност за периодот 2017 – 2021 година (*6), донесена согласно член 73 став (2) од Законот за безбедност на храната и Планот за мониторинг на антимикробна отпорност даден во Прилог 2 кој е составен дел на оваа наредба.

(4) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториските испитувања се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2019 година.

(5) Доколку во согласност со Правилникот за начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг на зоонози и предизвикувачи на зоонози и листа на зоонози и предизвикувачи на зоонози кои се редовно предмет на мониторинг (*5), Националниот контролен план за намалување на салмонелозата кај кокошките несилки (*Gallus gallus*) во Република Македонија утврден во Правилникот за начинот на вршење на официјални контроли на Салмонела и други одредени алиментарни интоксикации (*7) и Критериумите за хигиена на процесите утврдени во точки 2.1.3, 2.1.4 и 2.1.5 од Поглавје 2 од Прилог I на Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошки-

те критериуми за храната (*3) биде изолиран изолат на *Salmonella spp.*, *C. coli*, *C. jejuni*, индикатор коменсални *E. coli*, *E. faecalis* и *E. faecium*, ќе се постапува согласно Програмата за антимикробна отпорност за периодот 2017 – 2021 година (*6).

Член 9

Мониторинг на квалитетот на храната од животинско потекло

(1) Мониторингот на квалитетот на храната од животинско потекло се врши заради утврдување на степенот на исполнување на барањата за квалитет на храната од животинско потекло, како и утврдување на согласност со декларацијата на самиот производ утврдена од страна на операторите со храна од животинско потекло.

(2) Мониторингот се врши во сите фази на ланецот на производство и промет на храната вклучувајќи ја и храната од увоз.

(3) Мониторингот се спроведува од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство при вршењето на официјалните контроли на квалитетот на храната од животинско потекло, при што треба да се земат мостри од објектите за преработка на храната од животинско потекло и/или од малопродажба, за лабораториско испитување на:

- млеко и производи од млеко, согласно Правилникот за барања за квалитетот на суровото млеко, стандардите за квалитет на конзумното млеко, млечните производи и употребата на нивните називи, квалитетот и активната на стартер културите, сирилата и други специфични материи и начинот на нивна употреба, начинот на дополнително означување на млекото и млечните производи како и дозволеното отстапување на тежината во однос на декларираната (*8),

- месо, мелено месо и производи од месо, согласно Правилникот за барањата во однос на квалитетот на мелено месо, подготовки од месо и производи од месо и

- мед, согласно Правилникот за стандардите и начинот на одредување на квалитетот и начинот на пакување и означување на производите од пчели по однос на квалитетот (*9).

(4) Мониторингот на квалитетот на храната од животинско потекло се спроведува според Планот за мониторинг на квалитет на храна од животинско потекло даден во Прилог 3 кој е составен дел на оваа наредба.

(5) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториските испитувања се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2019 година.

Член 10

Мониторинг за безбедност на храната за животни

(1) Мониторингот за безбедноста на храната за животни се врши заради утврдување на степенот на исполнување на барањата за безбедност на храната за жи-

вотни која се произведува или со која се хранат животните кои се користат за производство на храна за луѓе. Мониторингот на храната за животни се врши во сите фази на производство, преработка, складирање и дистрибуција на храната за животни, вклучувајќи ги и одгледувачите на животни запишани во Регистарот на одгледувалишта за животни во Агенцијата за храна и ветеринарство, во фаза која е најсоодветна за одреден параметар, критериум или барање за безбедност на храната за животни, освен на примарното производство наменето за сопствени потреби во домаќинството, како на храна за животни од домашно производство, така и на храна за животни од увоз.

(2) Мониторингот за безбедност на храната за животни се спроведува преку мерење, оценка и контрола на одредени параметри, критериуми и барања за храната за животни кои се поврзани со исполнување на општите и посебните барања за безбедност на храната за животни и следење на состојбата на безбедност на храната за животни.

(3) Мониторингот на безбедноста на храната за животни се спроведува согласно Правилникот за начинот и постапката за земање примероци, начин и методи на вршење на лабораториски анализи на храната за животни (*10), Правилникот за општи и посебни барања за безбедност на храната за животни (*11), Правилникот за листата на непожелни супстанции во храната за животни и максимално дозволено ниво како и критичните точки за спроведување на истражување за идентификација на изворот и причините за пречекорување на максимално дозволеното ниво (*12) и Листата на суровини, материјали и други производи чие ставање во промет и употреба се забранети (*13).

(4) Мониторингот на безбедноста на храната за животни се спроведува од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари согласно Планот даден во Програмата за мониторингот на безбедноста на храната за животни за 2019 година.

(5) Средствата за надоместување на трошоците за спроведување на мониторингот на безбедноста на храната за животни од став (4) на овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2019 година.

(6) За утврдување на исполнувањето на барањата за безбедност на храната за животни, операторите кои произведуваат храна за животни треба да земаат и да доставуваат на лабораториска анализа мостри од сите суровини кои се користат за производство на храна за животни, пред приготвувањето на храната за животни, врз основа на сопствена анализа на ризик во зависност од потеклото на суровината и производниот процес, специфичен за одреден вид/категорија на објект.

(7) Исклучок од ставот (6) од овој член е испитувањето за утврдување на присуство на *Salmonella spp.* во суровините од растително потекло како што се маслодајни растенија, маслодајни овошја и производи добиени од истите (кикирики и производи добиени од истите, семе од репка и производи добиени од истите, ко-

косов орев и производи добиени од истите, соја (зрна) и производи добиени од истите, семе од памук и производи добиени од истите, сончогледово семе и производи добиени од истите, ленено семе и производи добиени од истите и производи добиени од истите од други маслодајни семиња) и во суровините од животинско потекло (нуспроизводи од животинско потекло - преработени животински протеини, крвно брашно, чварки, рибино брашно, друга храна за животни која содржи рибино брашно и други сурови материјали од животинско потекло) и испитувањето за одредување на количеството на Афлатоксин Б1 (пченка, пченица, јачмен, просо, соја и други житарки) кои се задолжителни за секоја пратка влезна суровина за време на складирање. Доколку за одредена суровина е извршено испитување од страна на надлежна институција во Република Македонија (Агенција за храна и ветеринарство, Државен инспекторат за земјоделство и Фитосанитарна управа), операторот со храна за животни може да ги користи резултатите од тие испитувања.

(8) Покрај обврските од ставовите (6) и (7) на овој член, операторите кои произведуваат храна за исхрана на животни треба да земаат и доставуваат на лабораториска анализа и мостри од сите готови крмни смеси за утврдување на исполнувањето на барањата за безбедност од аспект на микробиолошките критериуми и присуство на контаминенти и непожелни супстанции врз основа на сопствена анализа на ризик специфичен за одреден вид/категиорија на објект, потеклото на суровината и производниот процес.

(9) Потребните испитувања и минималниот број на мостри од храна за исхрана на животни спроведени од страна на операторите се дадени во Планот за мониторинг на храна за исхрана на животните од страна на операторите со храна од Прилог 4 кој е составен дел на оваа наредба.

(10) Средствата за надоместување на трошоците за лабораториските испитувања од ставовите (6), (7) и (8) на овој член се на терет на операторите кои произведуваат храна за исхрана на животни.

Член 11

Мониторинг на безбедност на нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати кои се употребуваат за исхрана на домашните миленици

(1) Мониторингот на безбедноста на нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати кои се употребуваат за исхрана на домашните миленици се врши заради утврдување на степенот на исполнување на барањата од Законот за нуспроизводи од животинско потекло.

(2) Мониторингот на безбедност на нуспроизводите од животинско потекло и нивните деривати кои се употребуваат за исхрана на домашните миленици се врши во сите фази на ланецот на производство и промет, вклучувајќи и пратки од увоз, заради откривање на присуство на бактерии од видовите *Salmonella* и

Enterobacteriaceae, согласно Правилникот за поблиските услови, начинот и постапката за спроведување и примена на забраните за употреба на одредени нуспроизводи во исхраната на животните, како и посебните услови кои треба да ги исполнуваат нуспроизводите во исхрана на животните при увоз и извоз (*14) и Правилникот за посебните услови кои треба да ги исполнуваат преработените животински протеини и другите преработени производи кои можат да се користат како материјал за исхрана на животните во однос на стандардите за преработка, суровините, складирањето, увозот и хигиенските услови како и условите кои треба да ги исполнуваат објектите за производство на храна за домашни миленици и техничките објекти и посебните технички услови за храна за домашни миленици и кучешки грицкалицы во однос на суровините, стандардите за преработка и увозот (*15).

(3) Мониторингот на безбедноста на нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати кои се употребуваат за исхрана на домашните миленици се спроведува од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари согласно Планот за мониторинг на нуспроизводи од животинско потекло даден во Прилог 5 кој е составен дел на оваа наредба.

(4) Средствата за надоместување на трошоците за спроведување на мониторингот од став (3) на овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2019 година.

(5) Операторите со нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати кои се користат за исхрана на домашните миленици треба редовно да земаат и доставуваат на лабораториска анализа мостри од дериватите на нуспроизводите од животинско потекло на начин пропишан во Правилникот за поблиските услови, начинот и постапката за спроведување и примена на забраните за употреба на одредени нуспроизводи во исхраната на животните, како и посебните услови кои треба да ги исполнуваат нуспроизводите во исхрана на животните при увоз и извоз (*14) и Правилникот за посебните услови кои треба да ги исполнуваат преработените животински протеини и другите преработени производи кои можат да се користат како материјал за исхрана на животните во однос на стандардите за преработка, суровините, складирањето, увозот и хигиенските услови како и условите кои треба да ги исполнуваат објектите за производство на храна за домашни миленици и техничките објекти и посебните технички услови за храна за домашни миленици и кучешки грицкалицы во однос на суровините, стандардите за преработка и увозот (*15).

(6) Мониторингот од став (5) на овој член се спроведува според Планот за мониторинг на нуспроизводи од животинско потекло, од Прилог 5 на оваа наредба.

(7) Средствата за надоместување на трошоците за лабораториските испитувања од став (5) на овој член се на терет на операторите.

Член 12

Мониторинг на безбедност на нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати кои се употребуваат како органски ѓубрива и подобрувачи на почва

(1) Мониторингот на безбедноста на нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати кои се употребуваат како органски ѓубрива и подобрувачи на почвата се однесува на мониторинг на нуспроизводи од животинско потекло употребени во одржување или збогатување на хранливоста на растенијата, физичките и хемиските карактеристики и биолошката активност на почвата, одделно или заедно. Овде се вбројуваат ѓубрива, содржина на дигестивен систем, компост и резидуи од разлагање (биогаз) согласно Законот за нуспроизводи од животинско потекло (*22). Мониторингот се врши во сите фази на ланецот на производство и промет. Истиот се спроведува на пратки при производство, преработка и дистрибуција, вклучувајќи и пратки од увоз, заради откривање на присуство на бактерии од видовите *Salmonella*, *Enterobacteriaceae*, *E. Coli* или *Enterococcaceae*. Ако нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати кои се употребуваат како органски ѓубрива и подобрувачи на почва, потекнуваат од месно-коскено брашно или од преработени животински протеини потребно е да се испитува на *Salmonella* и *Enterobacteriaceae*, а доколку се резидуи од разлагање (биогаз) или компост се испитува на *Salmonella* и *E. Coli* или *Enterococcaceae*.

(2) Мониторингот на безбедноста нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати кои се употребуваат како органски ѓубрива и подобрувачи на почва се спроведува од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари согласно Планот за мониторинг на нуспроизводи од животинско потекло од Прилог 5 на оваа наредба.

(3) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториските испитувања согласно став (2) од овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2019 година.

(4) Операторите со нуспроизводи од животинско потекло треба редовно да земаат и доставуваат на лабораториска анализа мостри од производите, на начин пропишан во Правилникот за условите кои треба да ги исполнуваат објектите за производство на храна за домашни миленици и техничките објекти за нуспроизводи од животинско потекло и посебните технички услови и постапки за преработка при ставање во промет и увоз на храна за домашни миленици и технички производи од нуспроизводи од животинско потекло (*16), Правилникот за посебните услови во однос на објектите, техничката опременост, како и постапките и условите за вршење на соодветна дејност кои треба да ги исполнуваат преработувачките објекти за Категорија 3 материјали и посебните услови за преработени животински протеини и други преработени производи кои

може да се користат како материјал за исхрана на животните (*17), Правилникот за посебните услови во однос на објектите, техничката опременост како и постапките и барањата за вршење на соодветна дејност кои треба да ги исполнуваат преработувачките објекти за Категорија 1 материјали и Категорија 2 материјали на нуспроизводи од животинско потекло (*18) и Правилникот за посебните услови во однос на објектите, техничката опременост, како и постапките и условите за вршење на соодветна дејност кои треба да ги исполнуваат олеохемиските објекти и објектите за производство на биогаз и компост (*19).

(5) Мониторингот на безбедноста на нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати кои се употребуваат како органски ѓубрива и подобрувачи на почва од став (4) од овој член се спроведува според Планот за мониторинг на нуспроизводи од животинско потекло од Прилог 5 на оваа наредба.

(6) Средствата за надоместување на трошоците за лабораториските испитувања од став (4) на овој член се на терет на операторите со нуспроизводи од животинско потекло.

Член 13

Контрола на штетници

(1) Заради заштита на здравјето на луѓето, заштита на животната средина и здравствена заштита на животните, операторите со храна од животинско потекло, операторите со храна за животни и операторите со нуспроизводи од животинско потекло треба да воспостават соодветни програми за контрола на штетници, согласно технолошките карактеристики на процесот на производство на операторот. Контролата на штетници треба да се спроведе од страна на операторот, односно ангажирани правни лица кои се одобрени за вршење на таа дејност согласно прописите од областа на здравството и ветеринарното здравство.

(2) Средствата за спроведување на активностите од став (1) на овој член се на терет на операторите.

Член 14

Мониторинг на резидуи и недозволените супстанции, мониторинг на микробиолошки критериуми, мониторинг на квалитет на храна од животинско потекло, храна за исхрана на животни и нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати при увоз

(1) Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари и официјалните ветеринари на граничен премин зема мостри од храна од животинско потекло, храна за исхрана на животни и нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати кои се увезуваат во Република Македонија, со цел вршење на мониторинг заради откривање на присуство на резидуи и

недозволен супстанции со цел заштита на здравјето на луѓето и обезбедување на услови за непречен промет со производи од животинско потекло.

(2) Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари и официјалните ветеринари на граничен премин зема мостри од храна од животинско потекло, храната за исхрана на животни и нуспроизводите од животинско потекло и нивните деривати кои се увезуваат во Република Македонија со цел вршење на мониторинг на безбедноста и квалитет заради утврдување на степенот на исполнување на барањата за хигиенска исправност и квалитет.

(3) Агенцијата за храна и ветеринарство преку официјалните ветеринари и официјалните ветеринари на граничен премин зема мостри од храна од животинско потекло, храната за исхрана на животни и нуспроизводите од животинско потекло и нивните деривати кои се увезуваат во Република Македонија заради утврдување на исполнувањето на условите на микробиолошките критериуми и верификување на критериумите за безбедност на храната и критериумите за хигиената на процесот согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната (*3), прописите за безбедност на храна за исхрана на животни и прописите за нуспроизводи од животинско потекло.

(4) Мониторингот од ставовите (1), (2) и (3) од овој член се спроведува од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство.

(5) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториските испитувања согласно ставовите (1), (2) и (3) од овој член се обезбедуваат согласно Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2019 година.

(6) Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри при задолжителното лабораториско испитување на следните десет пратки производи од животинско потекло, храната за исхрана на животни и нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати во случај кога пратките не ги исполнуваат условите утврдени со прописите од областа на ветеринарното здравство и безбедност на храната се на товар на увозникот.

(7) Во случај на добиен позитивен наод од лабораториските испитувања на производи од животинско потекло, храна за животни и нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати, кога земањето мостри од ставовите (1), (2) и (3) од овој член се спроведени при постоење на сомнеж, трошоците за земањето мостри се на товар на увозникот.

(8) Спроведувањето на мерките од ставовите (1), (2) и (3) од овој член се врши согласно одредбите од Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со жи-

ви животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло (*20) и Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката за вршење проверка и преглед при увоз и транзит на пратката со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит (*21).

(9) Операторите кои увезуваат храна од животинско потекло, храна за исхрана на животните и нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати треба да земаат и доставуваат на лабораториска анализа мостри од пратките кои ги увезуваат заради утврдување на исполнување на барањата за безбедност од аспект на микробиолошките критериуми и присуство на контаминенти и непожелни супстанции врз основа на сопствена анализа на ризик специфичен за одреден вид/категорија на објект, потеклото на суровината и производниот процес.

(10) Операторите од став (9) на овој член земањето на мостри за лабораториско испитување на увезените пратки го вршат врз основа на изготвен план кој ги опфаќа сите релевантни ризици по безбедност (микробиолошки, хемиски и контаминенти) во зависност од видот и типот на храна од животинско потекло, храна за исхрана на животните и нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати, одобрен од страна на официјалниот ветеринар надлежен за контрола на објектот.

(11) Операторите од став (9) на овој член земаат задолжително мостра за испитување доколку увезуваат за прв пат:

- нов производ од животинско потекло, храна за животни и нуспроизвод од животинско потекло, независно од која земја е производителот;
- производ од нов производител-извозник и
- од нова земја од која досега не увезувале.

(12) Средствата за надоместување на трошоците за лабораториските испитувања од став (9) на овој член се на терет на операторите.

Член 15

Влегување во сила

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-522/1
8 февруари 2019 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Прилог 1

Фреквенција на земање мостри за микробиолошки критериуми**Фреквенција на земање мостри во кланици и објекти кои расекуваат месо**

Земање на мостри во кланици кои произведуваат црвено месо Специфични видови на животни за земање на мостри се говеда, овци, кози и свињи	<u>Тестирања за утврдување на хигиена на процес</u> Земањето на мостри за овој критериум се применуваат за време на работа на објектот во текот на производниот процес според следната фреквенција: За производство со обем од 2.000 говеда, 20.000 свињи и овци/кози на годишно ниво, или повеќе од 40 говеда или 400 свињи, овци/кози неделно: фреквенција на земање на мостри за <u>салмонела</u> е 5 мостри еднаш неделно, 30 последователни недели за сите видови одделно (30 x 5 = 150 мостри по видови). После 30 недели со задоволителен резултат, фреквенцијата на земање на мостри може да се намали на 5 мостри еднаш на секои 2 недели; фреквенцијата на земање на мостри за <u>ентеробактерии и аеробни колонии</u> е 5 мостри еднаш неделно, 6 последователни недели (6 x 5 = 30 мостри по видови). После 6 недели со задоволителен резултат, фреквенцијата на земање на мостри може да се намали на 5 мостри еднаш на секои 2 недели. Денот во неделата за вршење на земање на мостри треба да се менува. Бидејќи за мал број заклани животни од специфицираните видови, неделното земање на мостри не е применливо, земањето на мостри треба да се изврши според следните фреквенции: За производство со обем помеѓу 20 и 40 говеда, помеѓу 100 и 400 свињи и овци/кози неделно фреквенцијата на земање на мостри треба да биде 5 мостри еднаш на секои 4 недели, како за испитување на <u>салмонела</u> така и за <u>ентеробактерии и аеробни колонии</u>. За производство со обем помеѓу 5 и 20 говеда, помеѓу 50 и 100 свињи и овци/кози неделно, фреквенцијата на земање на мостри треба да биде 5 мостри еднаш на секои 8 недели,
--	--

	како за испитување на <u>салмонела</u> така и за <u>ентеробактерии</u> и <u>аеробни колонии</u>. За производство со обем помал од 10 говеда, 50 свињи и овци/кози неделно фреквенцијата на земање на мостри треба да биде 5 мостри еднаш на секои 13 недели, како за испитување на <u>салмонела</u> така и за <u>ентеробактерии</u> и <u>аеробни колонии</u>. Во случај кога дневното колене е помало од 5 животни, мостри се земаат последователно и од следното колене за постигнување на потребните 5 мостри.
Земање на мостри црвено месо Специфични видови на животни за земање на мостри се говеда, овци, кози и свињи	Тестирања за утврдување на безбедност на храна Земањето на мостри за овој критериум се применува за свежо месо од цицачи во парчиња за утврдување на присуство на <u>Salmonella</u>, <u>Campylobacter spp.</u> <u>Yersinia enterocolitica</u>. Се применува за месо пласирано на пазарот за време на неговиот рок на траење. Планот за земање мостри зависи од обемот на производството и е следната: Производство над 30.000 кг/неделно - еднаш неделно. Производство помеѓу 10.000 и 30.000 кг/неделно - еднаш на две недели. Производство помеѓу 5.000 и 10.000 кг/неделно - еднаш месечно. Производство под 5.000 кг/неделно - еднаш на два месеца.
Земање на мостри во кланици кои произведуваат месо од живина	Тестирања за утврдување на хигиена на процес Земањето на мостри за овој критериум се применуваат за време на работа на објектот во текот на производниот процес според следната фреквенција: За производство со обем над 500,000 птици на годишно ниво или повеќе од 10,000 неделно: Фреквенцијата на земање на мостри за <u>салмонела</u> и <u>кампилобактер</u> е 5 мостри еднаш неделно, 30 последователни недели (30 x 5 = 150 мостри по видови). После 30 недели со задоволителен резултат, фреквенцијата на земање на мостри може да се намали на 5 мостри еднаш на секои 2 недели; Фреквенција на земање на мостри за <u>ентеробактерии</u> и <u>аеробни колонии</u> е 5 мостри еднаш неделно, 6 последователни недели (6 x 5 = 30 мостри по видови). После 6 недели со задоволителен резултат, фреквенцијата на земање на мостри по видови може да се намали на 5 мостри еднаш на секои 2 недели.

	Денот во неделата за земање на мостри треба да се менува. Бидејќи за мал број заклани животни неделното земање на мостри не е применливо, земањето на мостри треба да се изврши според следните фреквенции: За производство со обем помеѓу 3 000 и 10 000 птици/неделно, фреквенцијата на земање на мостри треба да биде 5 мостри еднаш на секои 4 недели, како за испитување на <u>салмонела</u>, <u>кампилобактер</u>, така и за <u>ентеробактерии</u> и <u>аеробни колонии</u>. За производство со обем помал од 3 000 птици/неделно, фреквенцијата на земање на мостри треба да биде 5 мостри еднаш на секои 8 недели, како за испитување на <u>салмонела</u>, <u>кампилобактер</u>, така и за <u>ентеробактерии</u> и <u>аеробни колонии</u>. Во случај на неконтинуирано колење се земаат мостри при секое колење.
Земање на мостри месо од живина	<u>Тестирања за утврдување на безбедност на храна</u> Земањето на мостри за овој критериум се применува за свежо месо во парчиња за утврдување на присуство на <u>Salmonella</u>, <u>Campylobacter spp.</u> <u>Yersinia enterocolitica</u>. Се применува за месо пласирано на пазарот за време на неговиот рок на траење. Земањето на мостри зависи од обемот на производството и е следната: Производство над 10 000 кг/неделно - еднаш неделно. Производство помеѓу 5 000 и 10 000 кг/неделно - еднаш на две недели. Производство под 5 000 кг/неделно - еднаш месечно.

Фреквенција за земање мостри од мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо

Земање на мостри во објекти за производство на мелено месо, подготовки од месо и обескоскено месо	<u>Тестирања за утврдување на безбедност на храна</u> Операторите со храна во објектите за производство на мелено месо, месни подготовки и обескоскено месо земаат мостри од една серија на мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо за утврдување на критериумите за безбедност на храна, според даденото во Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*). Земањето на мостри зависи од обемот на производството и е следната:
---	--

	Производство над 30 000 кг/неделно - еднаш неделно; Производство помеѓу 10 000 и 30 000 кг/неделно - еднаш на две недели; Производство помеѓу 5 000 и 10 000 кг/неделно - еднаш месечно, Производство под 5 000 кг/неделно - еднаш на два месеца. Сите објекти кои произведуваат продукти наменети да се консумираат сурови или недоволно термички третирани (тартар бифтек), без оглед на количината на производство треба да извршат неделно тестирање. <u>Тестирања за утврдување на хигиена на процес</u> Операторите со храна во објектите за производство на мелено месо, месни подготовки и обескоскено месо земаат мостри од опремата за производство во контакт со производите за утврдување на критериумите за хигиена на процес, односно присуство на <u>број на аеробни колонии, E coli и коагулаза позитивни стафилококи</u> Земањето на мостри за овој критериум се применуваат за време на работа на објектот во текот на производниот процес според следната фреквенција: Производство над 30 000 кг/неделно - еднаш неделно; Производство помеѓу 10 000 и 30 000 кг/неделно - еднаш на две недели; Производство помеѓу 5 000 и 10 000 кг/неделно - еднаш месечно, Производство под 5 000 кг/неделно - еднаш на два месеца. Во случај кога фреквенцијата на земањето мостри од мелено месо и подготовки од месо е еднаш неделно фреквенцијата на земањето мостри од мелено месо и подготовки од месо за анализи за <u>E. coli</u> и за <u>бројот на аеробните колонии</u> може да се намали на петнаесет дена ако се добијат задоволителни резултати за шест последователни недели. Кога се земаат мостри за испитување на <u>Salmonella</u> од мелено месо, подготовки од месо, фреквенцијата може да се намали на петнаесет дена ако се добијат задоволителни резултати во 30 последователни недели.
--	---

Фреквенција за земање мостри во објекти кои произведуваат производи од месо**Тестирања за утврдување на безбедност на храна**

Операторите со храна во објектите за производство на производи од месо земаат мостри од една серија на производи од месо за утврдување на критериумите за безбедност на храна, соодветно според Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*).

Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е следната:

Производство над 30 000 кг/неделно - еднаш неделно.

Производство помеѓу 10 000 и 30 000 кг/неделно - еднаш на две недели.

Производство помеѓу 5 000 и 10 000 кг/неделно - еднаш месечно.

Производство под 5 000 кг/неделно - еднаш на два месеца.

Напомена: Земањето на мостри се врши посебно за разните групи на производи.

Тестирања за утврдување на хигиена на процес

Операторите со храна во објектите за производи од месо земаат мостри од опремата за производство во контакт со производите за утврдување на критериумите за хигиена на процес соодветно според Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*).

Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е идентична со контрола за утврдување на безбедноста на храната, односно:

Производство над 30 000 кг/неделно - еднаш неделно.

Производство помеѓу 10 000 и 30 000 кг/неделно - еднаш на две недели.

Производство помеѓу 5 000 и 10 000 кг/неделно - еднаш месечно.

Производство под 5 000 кг/неделно - еднаш на два месеца.

Напомена: Земањето на мостри се врши по производствена линија.

Фреквенција за земање мостри во објекти за обработка на млеко и производство на производи од млеко

Тестирања за утврдување на безбедност на храна

Операторите со храна во објектите за обработка на млеко и производство на производи од млеко земаат мостри од една серија на производи за утврдување на критериумите за безбедност на храна, соодветно за производството, како што е дадено во Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*).

Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е следната:

Обработка над 500 000 литри млеко/неделно - еднаш неделно.

Обработка помеѓу 100 000 и 500 000 литри млеко /неделно - еднаш на две недели.

Обработка помеѓу 50 000 и 100 000 литри млеко /неделно - еднаш месечно.

Обработка помеѓу 10 000 и 50 000 литри млеко /неделно - еднаш на два месеци.

Обработка под 10 000 литри млеко /неделно - еднаш на четири месеца.

Напомена: Земањето на мостри се врши посебно за разните групи на производи.

Тестирања за утврдување на хигиена на процес

Операторите со храна во објектите за обработка на млеко и производство на производи од млеко земаат мостри од опремата за производство која доаѓа во контакт со производите за утврдување на критериумите за хигиена на процес, соодветно за производството, како што е дадено во Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*).

Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е идентична со контрола за утврдување на безбедноста на храната, односно:

Обработка над 500 000 литри млеко/неделно - еднаш неделно.

Обработка помеѓу 100 000 и 500 000 литри млеко /неделно - еднаш на две недели.

Обработка помеѓу 50 000 и 100 000 литри млеко /неделно - еднаш месечно.

Обработка помеѓу 10 000 и 50 000 литри млеко /неделно - еднаш на два месеци.

Обработка под 10 000 литри млеко /неделно - еднаш на четири месеца.

Фреквенција за земање мостри во објекти за обработка и препакување на риба**Тестирања за утврдување на безбедност на храна**

Операторите со храна во објектите за обработка и препакување на риба земаат мостри од една серија на производи за утврдување на критериумите за безбедност на храна, соодветно за производството, како што е дадено во Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*).

Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е следната:

Обработка над 30.000 кг/неделно - еднаш месечно.

Обработка помеѓу 10.000 и 30.000 кг /неделно - еднаш на два месеца.

Обработка помеѓу 5.000 и 10.000 кг /неделно - еднаш на три месеца.

Обработка помеѓу 3.000 и 5.000 кг /неделно - еднаш на четири месеци.

Обработка под 3.000 кг /неделно - еднаш на шест месеца.

Напомена: Земањето на мостри се врши посебно за разните групи на производи.

Тестирања за утврдување на хигиена на процес

Операторите со храна во објектите за обработка и препакување на риба земаат мостри од една серија на производи за утврдување на критериумите за хигиена на процес соодветно за производството, како што е дадено во Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*).

Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е идентична со контрола за утврдување на безбедноста на храната, односно:

Обработка над 30.000 кг/неделно - еднаш месечно.

Обработка помеѓу 10.000 и 30.000 кг /неделно - еднаш на два месеца.

Обработка помеѓу 5.000 и 10.000 кг /неделно- еднаш на три месеца.

Обработка помеѓу 3.000 и 5.000 кг /неделно - еднаш на четири месеци.

Обработка под 3.000 кг /неделно еднаш на шест месеца.

Напомена: Земањето на мостри се врши посебно за разните групи на производи.

Фреквенција за земање мостри во објекти кои произведуваат мед и производи од мед**Тестирања за утврдување на безбедност на храна**

Операторите со храна во објектите за собирање и пакување на мед и производи на база на мед земаат мостри од една збирна серија на мед за утврдување на критериумите за безбедност на храна, согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*).

Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е следната:

- Производство над 100.000 кг/годишно - еднаш месечно.
- Производство помеѓу 50.000 и 100.000 кг/годишно - еднаш на три месеца.
- Производство под 50.000 кг/годишно - еднаш на шест месеца.

Тестирања за утврдување на хигиена на процес

Операторите со храна во објектите за собирање и пакување на мед и производи на база на мед земаат мостри од една збирна серија на мед за утврдување на критериумите за хигиена на процес, согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*).

Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е идентична со контрола за утврдување на безбедноста на храната, односно:

- Производство над 100.000 кг/годишно - еднаш месечно.
- Производство помеѓу 50.000 и 100.000 кг/годишно - еднаш на три месеца.
- Производство под 50.000 кг/годишно - еднаш на шест месеца.

Фреквенција за земање мостри во живинарски фарми кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе

Операторите со храна во живинарските фарми кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе земаат мостри за утврдување на критериумите за безбедност на храна, односно присуство на Salmonella и Listeria monocytogenes.

Фреквенцијата на земање на мостри зависи од бројот на несилките во фармата и е следната:

- За фарми со над 100.000 несилки кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе потребно е земање на мостри еднаш месечно;
- За фарма од 50.000-100.000 несилки кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе потребно е земање на мостри еднаш на два месеца;
- За фарма од 20.000-50.000 несилки кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе потребно е земање на мостри еднаш на три месеца;
- За фарма од 5.000-20.000 несилки кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе потребно е земање на мостри еднаш на четири месеца;
- За фарма од 1.000 до 5.000 несилки кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе потребно е земање на мостри еднаш на шест месеца;
- За фарма под 1000 несилки кои произведуваат јајца за исхрана на луѓе се потребно е земање на мостри еднаш годишно.

Фреквенција за земање мостри во објекти и оператори со храна кои произведуваат производи од јајца

Тестирања за утврдување на безбедност на храна

Операторите со храна во објектите кои произведуваат производи од јајца земаат мостри од една збирна серија на производи за утврдување на критериумите за безбедност на храна, согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*).

Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е следната:

Производство над 10.000 кг/неделно еднаш месечно.

Производство помеѓу 5.000 и 10.000 кг/неделно - еднаш на два месеца.

Производство помеѓу 3.000 и 5.000 кг/неделно - еднаш на три месеца.

Производство помеѓу 1.000 и 3.000 кг/неделно - еднаш на четири месеца.

Производство под 1.000 кг/неделно - еднаш на шест месеца.

ТЕСТИРАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ХИГИЕНА НА ПРОЦЕС

Операторите со храна во објектите кои произведуваат производи од јајца земаат мостри од една збирна серија на производи за утврдување на критериумите за безбедност на храна, согласно Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната^(*).

Фреквенцијата на земање на мостри зависи од обемот на производството и е идентична со контрола за утврдување на безбедноста на храната, односно:

Производство над 10.000 кг/неделно - еднаш месечно.

Производство помеѓу 5.000 и 10.000 кг/неделно - еднаш на два месеца.

Производство помеѓу 3.000 и 5.000 кг/неделно - еднаш на три месеца.

Производство помеѓу 1.000 и 3.000 кг/неделно - еднаш на четири месеца.

Производство под 1.000 кг/неделно - еднаш на шест месеца

Фреквенција за земање мостри од страна на официјалните ветеринари

Официјалните ветеринари при спроведување на официјалните контроли кај операторите со храна ја контролираат фреквенцијата на мострирање извршена од самите оператори.

При вршење на овие контроли официјалните ветеринари вршат и службено мострирање кое треба да изнесува 30% од соодветните мострирања кои треба да ги извршуваат операторите.

Во случај кога 30% од соодветните мострирања е помалку од едно мострирање годишно, тогаш мострирањето треба да изнесува најмалку еднаш годишно.

Прилог 2

План за мониторингот на антимикробна отпорност

	Мостри за добивање на изолати			
бактерии	популација на животни	потекло на мострите	мостри	бр. на примероци
Salmonella spp.	Бројлери	кланица	труп	15
	Товени свињи	кланица	труп	110
	Говеда < од 1 год. старост	кланица	труп	50
C. Jejuni	Бројлери	кланица	цекуми	10
Индикатор коменсална E. Coli	Бројлери	кланица	цекуми	10
	Товени свињи	кланица	цекуми	80
	Говеда < од 1 год. Старост	кланица	цекуми	50
E. Coli која произведува ESBL, AmpC или карбопенемази	Бројлери	малопродажба	свежо месо	10
	Товени свињи	малопродажба	свежо месо	20
	Говеда < од 1 год. Старост	малопродажба	свежо месо	20
C. Coli	Бројлери	кланица	цекуми	10
	Товени свињи	кланица	цекуми	80
E. Faecalis, E. Faecium	Бројлери	кланица	цекуми	10
	Товени свињи	кланица	цекуми	80
	Говеда < од 1 год. Старост	кланица	цекуми	50

Распределбата на мострите по подрачни единици ќе се врши согласно план, на месечно ниво.

Прилог 3**План за мониторинг на квалитет на храна од животинско потекло**

вид на храна	испитување на	број на проби
производи од млеко	одредување на содржината на млечни масти	60
производи од млеко	одредување на сува материја	40
производи од млеко	одредување на растителни масти во млеко и производи од млеко	60
производи од млеко	одредување на содржината на млечни протеини	60
производи од млеко	одредување на киселост	40
конзумно млеко	одредување на млеко во прав/згуснато млеко	40
производи од месо	одредување на присуство на МОМ (квалитативно и квантитативно)	60
производи од месо и подготовки од месо	одредување на вкупни протеини од месо	60
производи од месо	одредување на потекло на протеините	60
производи од месо	одредување на полициклични ароматични јаглеводороди	30
производи од месо	определување на содржината на влага	40
производи од месо	определување на нитрити, колориметриска метода	40
производи од месо, подготовки и мелено месо	определување на содржината на масти	50
производи од месо, подготовки и мелено месо	определување на сол	40
месни конзерви	содржина на скроб	40
МОМ и мелено месо	одредување на содржина на калциум	60
мелено месо	однос сврзно ткиво месни протеини	40
мед	одредување на присуство на сахароза	40
мед	одредување на присуство на гликоза и фруктоза	40
мед	одредување на вид и потекло на медот – поленска анализа	40
мед	содржина на влага	40
мед	содржина на нерастворлива вода	40
мед	електрична спроводливост	40
мед	вкупна киселост	40
мед	активноста на ензимот на диастаза	40
мед	содржина на хидроксиметилфурфурал	40

Распределбата на мострите по подрачни единици и вид на храна, ќе се врши согласно план, на месечно ниво.

Прилог 4

План за мониторинг на храна за исхрана на животните од страна на операторите со храна

1) Земањето на мостри од храна за исхрана на животните се врши заради утврдување на следните параметри, каде е соодветно:

Параметри	Вид на храна за животни од која се земаат примероци за испитување	Фаза во која се врши мострирањето
Микробиолошки опасности Salmonella	Крмни смеси за исхрана на живина, мисирки и свињи на крајот на производствениот процес или за време на складирањето во објектот за производство, преработка и дистрибуција,	• Производство • Увоз
Неоргански контаминенти и азотни соединенија, тешки метали, нитрити, пестициди	За испитување на арсен се земаат примероци од храна за животни која содржи рибино брашно наменета за исхрана на свињи, за кокошки несилки и за аквакултура. За испитување на кадмиум се земаат примероци од храна за исхрана на преживни животни (говеда, овци и кози), фуражна храна за преживни животни (говеда, овци и кози), силажа и адитиви кои содржат цинк и фосфати (DCP/MCP). За испитување на жива се земаат примероци од крмни смеси наменети за аквакултура и храна за животни која содржи рибино брашно наменета за исхрана на свињи и кокошки несилки. За испитување на нитрити се земаат примероци од силажа наменета за исхрана на молзни крави или за комбинирано производство (млеко и месо). За испитување на олово се земаат примероци од силажа, фуражна храна, минерални премикси и минерална храна за животни наменета за исхрана на преживни животни (говеда и овци) и за кокошки несилки. За испитување на пестициди (карбамати, хлорирани, органофосфати) се земаат примероци од храна наменета за исхрана на кокошки несилки, мисирки, аквакултура и молзни крави или комбинирано производство (млеко и месо) која содржи рибино брашно, масти и масла од животинско потекло.	• Производство • Увоз

Микотоксини	За испитување на микотоксини се земаат примероци од крмни смеси за исхрана на молзни крави, молзни животни освен говеда, крмни смеси за исхрана на свињи и други крмни смеси за исхрана на фармски одгледувани животни.	• Производство • Увоз
Органохлорни соединенија, диоксини и полихлорирани бифенили	За испитување на органохлорни соединенија, диоксини и полихлорирани бифенили се земаат крмни смеси за исхрана на фармски одгледувани животни кои содржат суровини за храна за животни (производи од животинско потекло, вклучително млеко во прав и производи од јајца, животински масти, рибино масло, рибино брашно, житарки, нивни производи и нус-производи од нив, маслодајни семиња и маслодајни плодови, нивни производи и нус-производи од нив и минерали) и адитиви на храна за животни и премикси.	• Производство • Увоз
Контаминација со забранети животински протеини	За испитување на контаминација со забранети животински протеини за исхрана на преживни и непреживни животни се земаат примероци од крмни смеси за исхрана на преживни и непреживни животни кои содржат преработени протеини од животинско потекло како рибино брашно или животински масти и храна за исхрана на животни која содржи голем процент на протеини.	• Увоз

2) Минимален број на мостри за лабораториско испитување за утврдување на исполнувањето на барањата за безбедност на храната за животни

А) при производство на крмни смеси за животни во Република Македонија

- врз основа на обемот на производство:

- кога обемот на производство на одреден вид/категорија храна за животни е до 10 тони месечно, потребно е најмалку еднаш на три месеци да земат и да достават на лабораториска анализа репрезентативна мостра од секој вид храна за животни;
- кога обемот на производство на одреден вид/категорија храна за животни е помеѓу 10 и 50 тони месечно, потребно е најмалку еднаш на два месеци да земат и да достават на лабораториска анализа репрезентативна мостра од секој вид храна за животни;
- кога обемот на производство на одреден вид/категорија храна за животни е поголемо од 50 тони месечно, потребно е најмалку еднаш месечно да земат и да достават на лабораториска анализа репрезентативна мостра од секој вид храна за животни

Б) Оператори со храна за животни кои ставаат во промет масла, масти и производи добиени од нив кои се наменети за употреба во храната за животни, вклучително и крмни смеси

Операторите со храна за животни кои ставаат во промет масла, масти и производи добиени од нив кои се наменети за употреба во храната за животни, вклучително и крмни смеси, треба да ги испитуваат

овие производи во акредитирани лаборатории за количината на диоксини и РСВ слични на диоксин, во согласност со Правилникот за начинот и постапката за земање примероци, начин и методи на вршење на лабораториски анализи на храната за животни (*¹¹). Испитувањата треба да се извршуваат со најмалку по следните фреквенции (доколку не е поинаку назначено, серијата од производи кои треба да се испитуваат не треба да надминува 1 000 тони):

1) оператори со храна за животни кои преработуваат сурови растителни масти и масла:

- (а) 100% од сериите на производите добиени од масла и масти од растително потекло, со исклучок на:
- глицерин
 - лецитин
 - смола
 - производи од потточка (б)

- (б) киселите масла од хемиско рафинирање, сапунските талози, користените средства за филтрирање, употребената земја за избелување и влезните серии на сурово кокосово масло треба да се анализирани и документирани како дел од HACCP системот.

2) оператори со храна за животни кои произведуваат животински масти, вклучително и операторите кои преработуваат животински масти, една репрезентативна анализа на 5000 тони со најмалку една репрезентативна анализа годишно од животинска маст и производи добиени од животинска маст, кои припаѓаат на категорија 3 материјал.

3) олеохемиска индустрија која става во промет храна за животни:

- (а) 100% од влезните серии на животински масти или рибино масло кои не се претходно опфатени, отпадни масла и масти од операторите со храна кои спаѓаат во делокругот на Законот за безбедност на храната и мешани масти и масла;
- (б) 100% од сериите на производи добиени од масла и масти ставени во промет како храна за животни, освен:
- глицерин
 - чисти дестилирани масни киселини настанати со разделување
 - производи наведени во потточката (в)
- (в) сурови масни киселини настанати со разделување, масни киселини естерифицирани со глицерол, моно и диглицериди на масни киселини, соли на масни киселини и влезни серии на сурово кокосово масло треба да се анализирани и документирани како дел од HACCP системот.

4) индустрија за биодизел која става во промет храна за животни:

- (а) 100% од влезните серии на животински масти или рибино масло кои не се претходно опфатени, отпадни обновени (третирани) масла и масти од операторите со храна кои се опфатени со Законот за безбедност на храната и мешани масти и масла;
- (б) 100% од сериите на производи добиени од масла и масти кои се ставаат во промет како храна за животни, освен:
- глицерин
 - лецитин
 - смола
 - производи наведени во потточка (в)
- (в) киселите масла од хемиско рафинирање, сапунските талози и суровото кокосово масло треба да се анализирани и документирани како дел од HACCP системот.

5) објекти за мешање на масти, каде операторот со храна за животни може да одбере една опција:

- (а) 100% од влезните серии на сурово кокосово масло, животински масти или рибино масло кои не се претходно опфатени, отпадни обновени (третирани) масла и масти кои се од операторите со храна кои се опфатени со Законот за безбедност на храната и мешани масти и масла и производи добиени од масла и масти, освен:
- глицерин
 - лецитин
 - смола
 - производи од потточка (б)

- (б) киселите масла од хемиско рафинирање, суровите масни киселини настанати со разделување, чистите дестилирани масни киселини настанати со разделување и сапунските талози треба да се анализирани и документирани како дел од HACCP системот; или

- (в) 100% од сериите на мешани масти и масла кои се користат за храна за животни.

б) операторите со храна за животни различни од оние опфатени со точка 5):

- (а) 100% од влезните серии на сурово кокосово масло, животински масти или рибино масло кои не се претходно наведени, отпадни обновени (третирали) масла и масти од операторите со храна кои се опфатени со Законот за безбедност на храната и мешани масти и масла и производи добиени од масла и масти, освен:

- глицерин
- лецитин
- смола
- производи наведени во потточка (б)

- (б) киселите масла од хемиско рафинирање, сурови масни киселини настанати со разделување, чистите дестилирани масни киселини настанати со разделување, користените средства за филтрирање, употребената земја за избелување и сапунските талози треба да се анализирани и документирани како дел од HACCP системот;

- (в) 1% од сериите од произведена мешана храна за животни што содржат производи наведени во потточките (а) и (б).

Доколку операторот со храна за животни има документарен доказ дека одредена серија на производ или сите составни компоненти на одредена серија на производ која влегува во неговиот објект веќе е анализирана во претходната фаза на производство, преработка или дистрибуција, операторот ќе биде ослободен од обврската да ја анализира оваа серија.

Б) при увоз на храна за животни

мострирање се врши врз основа на сопствена анализа на ризик, специфичен за одреден вид/категорија на објект, потекло на суровината и производниот процес, со минимум следната фреквенција:

- секоја прва пратка од нов производител
- секоја трета наредна пратка до десетата пратка
- понатаму секоја пета пратка по десетата пратка

Увозниците кои ставаат во промет во промет масла, масти и производи добиени од нив кои се наменети за употреба во храната за животни, вклучително и крмни смеси, треба да ги испитуваат овие производи во акредитирани лаборатории за количината на диоксини и РСВ слични на диоксин, во согласност со Правилникот за начинот и постапката за земање примероци, начин и методи на вршење на лабораториски анализи на храната за животни (*11), со најмалку од следната фреквенција:

- 1) 100% од увезените серии на сирово кокосово масло, животински масти, рибини масла, отпадни обновени (третирали) масла и масти од операторите на храна, мешани масти и масла, токофероли екстрахирани од растително масло и токоферил ацетат направен од него и производи добиени од масла и масти, освен:

- глицерин
- лецитин
- смола
- производи наведени во потточка (б)

- 2) кисели масла од хемиско рафинирање, сирови масни киселини настанати со разделување, чисти дестилирани масни киселини настанати со разделување и сапунски талози треба да бидат анализирани и документирани како дел од HACCP системот.

Прилог 5

План за мониторинг на нуспроизводи од животинско потекло**I. Параметри, вид на производ и фаза од каде се врши мострирање**

Параметри	Вид на производ од кој се земаат примероци за испитување	Фаза од каде се врши мострирање
Микробиолошки опасности Enterobacteriaceae и Salmonella	Храна за домашни миленици	Земањето примероци треба да се изврши во која било фаза по последниот температурен запис на термичкиот третманот односно во фазата на складирање или при отстранување од складиштето. Земањето мостри за Enterobacteriaceae е да се укаже на адекватна термичка обработка и треба да се одржи веднаш по фазата на температурниот третман. Примероците за салмонелата треба да се земаат за време на складирањето или за време на складирањето или при отстранувањето од складиштето.
Микробиолошки опасности E.coli или Enterobacteriaceae и Salmonella	Органски ѓубрива, компост и резидуи од биогаз (дигестат)	Земањето примероци треба да се изврши во која било фаза по последниот температурен запис на термичкиот третманот односно во фазата на складирање или при отстранување од складиштето. За објектите за биогаз, ова може да се изврши во фазата на дигестија, во зависност од видот на системот. Земањето мостри за E.coli или Enterococcaceae е да се укаже на адекватна термичка обработка и треба да се одржи веднаш по фазата на температурниот третман, каде што е можно (постои голема веројатност за повторна контаминација од околината после пост третман). Примероците од салмонелата треба да се земаат за време на складирањето или за време на отстранување од складиштето, бидејќи тоа е тест за превенција од вкрстена контаминација.

II. Земање на мостри нуспроизводи од животинско потекло од страна на операторите со нуспроизводи од животинско потекло

Минимален број на мостри за лабораториско испитување за утврдување на исполнувањето на барањата за безбедност на нуспроизводи од животинско потекло:

А) при производство во Република Македонија - врз основа на обемот на производство:

Се зема 1 репрезентативен примерок од секоја серија.

Б) при увоз на нуспроизводи од животинско потекло – врз основа на увезени пратки:

- секоја пратка од нов производител
- секоја трета наредна пратка до десетата пратка
- понатаму секоја пета пратка по десетата пратка

Напомена: се мострираат пратки од кои Агенцијата за храна и ветеринарство нема земано примерок.

III. Земање на мостри нуспроизводи од животинско потекло од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство

Минимален број на мостри за лабораториско испитување за утврдување на исполнувањето на барањата за безбедност на нуспроизводи од животинско потекло:

А) при производство во Република Македонија

а) Храна за домашни миленици - се земаат вкупно 18 примерока

б) Органски ѓубрива, компост и резидуи од биогаз (дигестат) - се земаат вкупно 18 примерока

Б) при увоз на нуспроизводи од животинско потекло

а) Храна за домашни миленици

- од непакувани пратка на производи кои потекнуваат од трети земји - од секој производител, од секоја пратка до шестата пратка. Доколку шест последователни тестови се покажат негативни, може да земаат мостри од следните непакувани пратки, по случаен избор, но најмалку секоја пета пратка.
- од пакуваната пратка со производи, спакувана во објектот за производство на потекло:
 - секоја прва пратка од нов производител
 - секоја трета наредна пратка до десетата пратка
 - понатаму секоја пета пратка по десетата пратка

Максималниот број на мостри кои се земаат при увоз на храна за домашни миленици е 100.

б) Органски ѓубрива, компост и резидуи од биогаз (дигестат)

- секоја прва пратка од нов производител
- секоја трета наредна пратка до десетата пратка
- понатаму секоја пета пратка по десетата пратка

Максималниот број на мостри кои се земаат при увоз на компост и дигестат е 50.

(*¹) Правилникот за начинот на вршење на мониторинг и контрола на присуството на резидуи и контаминанти во живите животни и храната од животинско потекло, начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг и контрола на резидуи и недозволените супстанции и мерките кои се преземаат во случај на сомнение и на позитивен наод на присуство на резидуи и недозволените супстанции е усогласен со Директивата 96/23/EЗ на Советот од 29 април 1996 за мерки за следење на определени супстанции и резидуи од нив кај живи животни и производи од животинско потекло и за укинување на Директивите 85/358/EEЗ и 86/469/EEЗ и Одлуките 89/187/EEЗ и 91/664/EEЗ, (CELEX број 31996L0023) надополнета со Регулација на Советот (ЕЗ) Бр.806/2003 од 14 април 2003, Регулација (ЕЗ) Бр.882/2004 на Европскиот парламент и Советот од 29 април 2004, Директива на советот 2006/104/EЗ од 20 ноември 2006 и Регулација (ЕЗ) Бр.596/2009 на Европскиот парламент и советот од 18 јуни 2009; Директива 96/22/EЗ на советот од 29 април 1996 година за забрана на употребата на одредени супстанции кои имаат хормонално или тиростатско дејство и на β -агонисти во сточарството и со која се укинуваат директивите 81/602/EEЗ, 88/146/EEЗ и 88/299/EEЗ, (CELEX број 31996L0022) надополнета со Директива 2003/74/EЗ на Европскиот парламент и Советот од 22 септември 2003 и Директива 2008/97/EЗ на Европскиот парламент и советот од 19 ноември 2008; Одлука на Комисијата од 23 февруари 1998 година за утврдување детални правила за официјално земање мостри со цел контрола на одредени супстанции и нивни резидуи кај живи животни и животински производи производи (Текст со ЕЕА важност) (98/179/EЗ), (CELEX број 31998D0179) и Одлука на Комисијата од 27 октомври 1997 година со која се утврдуваат нивоата и честотите на земање мостри предвидени со Директива 96/23/EЗ на Советот за следење на одредени супстанции и резидуи од нив во одредени животински производи (Текст со ЕЕА важност) (97/747/EЗ), (CELEX број 31997D0747).

(*²) Правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос на максималните нивоа на одделни контаминанти е усогласен со Регулацијата (ЕЗ) бр. 1881/2006 на Комисијата од 19 декември 2006 година за утврдување на максималните нивоа на одредени загадувачи во прехранбените производи (CELEX број 32006R1881).

(*³) Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната е усогласен со Регулацијата на комисијата број 2073 од 15 ноември 2005 година за микробиолошките критериуми за храна (CELEX број 32005R2073).

(*⁴) Правилникот за посебните барања за безбедност и хигиена и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млекото и млечните производи е усогласен со Регулацијата (ЕЗ) бр. 853/2004 на Европскиот Парламент и Советот од 29 април 2004 за утврдување на посебни хигиенски барања за храна од животинско потекло (CELEX број 32004R0853).

(*⁵) Правилникот за начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг на зоозоо и предизвикувачи на зоозоо и листа на зоозоо и предизвикувачи на зоозоо кои се редовно предмет на мониторинг е усогласен со Директивата 2003/99/EК од Европскиот Парламент и од Советот од 17 Ноември 2003 за мониторинг на зоозоо и предизвикувачи на зоозоо и амандман на Одлуката на Советот 90/424/EEЗ кој се однесува на Директивата на Советот 92/117/EEЗ, (CELEX број 32003L0099).

(*⁶) Програмата за антимикробна отпорност за периодот 2017 – 2021 година е усогласена со одредбите на Одлуката (ЕЗ) бр. 652/2013 од 12 ноември 2013 година за мониторинг известувања на антимикробна резистенција на зоонотски и комесални бактерии (CELEX бр. 32013D0652).

(*⁷) Правилникот за начинот на вршење на официјални контроли на Салмонела и други одредени алиментарни интоксикации е усогласен со Регулацијата (ЕЗ) Бр. 2160/2003 на Европскиот Парламент и на Советот од 17 ноември 2003 година за контрола на салмонела и други предизвикувачи на зоозоо кои се пренесуваат преку храна, (CELEX број 32003R2160); Регулацијата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1177/2006 на 1 август 2006 година за спроведување на Регулацијата (ЕЗ) бр. 2160/2003 на Европскиот парламент и на Советот во врска со барањата за употреба на специфични контролни методи во рамките на националните програми за контрола на салмонела кај живина, (CELEX број 32006R1177); Регулацијата на Комисијата (ЕУ) бр. 1190/2012 од 12 декември 2012 во врска со целите на Унијата за намалување на *Salmonella Enteritidis* и *Salmonella Typhimurium* во јата на мисирки, како што е наведено во Регулацијата (ЕЗ) бр. 2160/2003 на Европскиот Парламент и на Советот (CELEX број 32012R1190) и Регулацијата на Комисијата (ЕУ) бр.200/2012 од 8 март 2012 во врска со целите на Унијата за намалување на *Salmonella Enteritidis* и *Salmonella Typhimurium* во јата на бројлери, како што е наведено во Регулацијата (ЕЗ) бр. 2160/2003 на Европскиот Парламент и на Советот (CELEX број 32012R0200).

(*⁸) Правилникот за барања за квалитетот на суровото млеко, стандардите за квалитет на конзумното млеко, млечните производи и употребата на нивните називи, квалитетот и активоста на стартер културите, сирилата и други специфични материи и начинот на нивна употреба, начинот на дополнително означување на млекото и млечните производи како и дозволеното отстапување на тежината во однос на декларираниот е усогласен со Регулацијата на Европскиот Парламент и на Советот (ЕЗ) бр. 853/2004 од 29 април 2004 година за утврдување на посебни хигиенски правила за храна од животинско потекло (CELEX број 32004R0853) и со Директивата на Комисијата 2001/101/EЗ од 26 ноември 2001 година за изменување на Директивата 2000/13/EЗ на Европскиот Парламент и на Советот за приближување на законите на земјите членки што се однесуваат на етикетање, претставување и рекламирање на прехранбени производи (CELEX број 32001L0101).

(*⁹) Правилникот за стандардите и начинот на одредување на квалитетот и начинот на пакување и означување на производите од пчели по однос на квалитетот е усогласен со Директивата на Советот 2001/110/EЦ од 20.12.2001 година за мед, (CELEX број 32001L0110).

(*¹⁰) Правилникот за начинот и постапката за земање примероци, начин и методи на вршење на лабораториски анализи на храната за животни е усогласен со Регулативата на Комисијата (ЕК) 152/2009 со која се пропишуваат начините на земање мостри и анализи за целите на службените контроли на храна за животни; (CELEX број 32009R0152).

(*¹¹) Правилникот за општи и посебни барања за безбедност на храната за животни е усогласен со Регулативата (ЕЗ) Бр. 767/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 13 јули 2009 година за ставање во промет и употреба на храна за животни, со која се изменува Регулативата на Европскиот парламент и Советот (ЕЗ) Бр. 1831/2003 и со која се отповикува Директивата на Советот 79/373/ЕЕЗ, Директива на Комисијата 80/511/ЕЕЗ, Директивите на Советот 82/471/ЕЕЗ, 83/228/ЕЕЗ, 93/74/ЕЕЗ, 93/113/ЕЗ и 96/25/ЕЗ и Одлука на Комисијата 2004/217/ЕЗ, (CELEX број 32009R0767).

(*¹²) Правилникот за листата на непожелни супстанции во храната за животни и максимално дозволено ниво како и критичните точки за спроведување на истражување за идентификација на изворот и причините за пречекорување на максимално дозволеното ниво е усогласен со Директивата 2002/32/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 7 мај 2002 година за непожелни супстанции во храна за животни (CELEX број 32002L0032).

(*¹³) Листата на сировини, материјали и други производи чие ставање во промет и употреба се забранети е усогласена со Регулативата (ЕК) Бр. 767/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 13 јули 2009 година за ставање во промет и употреба на храна за животни, со која се изменува Регулативата на Европскиот парламент и Советот (ЕК) Бр. 1831/2003 и со која се отповикува Директивата на Советот 79/373/ЕЕЗ, Директива на Комисијата 80/511/ЕЕЗ, Директивите на Советот 82/471/ЕЕЗ, 83/228/ЕЕЗ, 93/74/ЕЕЗ, 93/113/ЕК и 96/25/ЕС и Одлука на Комисијата 2004/217/ЕК (CELEX број 32009R0767).

(*¹⁴) Правилникот за поблиските услови, начинот и постапката за спроведување и примена на забраните за употреба на одредени нуспроизводи во исхраната на животните, како и посебните услови кои треба да ги исполнуваат нуспроизводите во исхрана на животните при увоз и извоз е усогласен со Регулатива на Европскиот парламент и на Советот (ЕК) бр. 1069/2011 од 21 Октомври 2009 за утврдување на здравствените правила во поглед на нуспроизводите од животинско потекло и добиените производи кои не се наменети за исхрана на луѓето и за укинување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1774/2002 (Регулатива за нуспроизводи од животинско потекло) (CELEX број 32009R1069) и Регулатива (ЕЗ) бр. 999/2001 на Европскиот парламент и на Советот од 22 мај 2001 година за утврдување на правила за спречување, контрола и искоренување на одредени трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии (CELEX број 32001R0999).

(*¹⁵) Правилник за посебните услови кои треба да ги исполнуваат преработените животински протеини и другите преработени производи кои можат да се користат како материјал за исхрана на животните во однос на стандардите на преработка, сировините, складирањето, увозот и хигиенските услови како и условите кои треба да ги исполнуваат објектите за производство на храна за домашни миленици и техничките објекти и посебните технички услови за храна за домашни миленици и кучешки грицкалицы во однос на сировините, стандардите за преработка и увозот е усогласен со Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр 142/2011 од 25 Февруари 2011 која преставува регулатива за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствени правила во однос на нуспроизводите од животинско потекло и нивни деривати кои не се наменети за исхрана на луѓето и за спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во врска одредени примероци и предмети под таа директива кои се ослободени од ветеринарни проверки на границата (CELEX број 32011R0142).

(*¹⁶) Правилникот за условите кои треба да ги исполнуваат објектите за производство на храна за домашни миленици и техничките објекти за нуспроизводи од животинско потекло и посебните технички услови и постапки за преработка при ставање во промет и увоз на храна за домашни миленици и технички производи од нуспроизводи од животинско потекло е усогласен со Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр 142/2011 од 25 Февруари 2011 која преставува регулатива за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствени правила во однос на нуспроизводите од животинско потекло и нивни деривати кои не се наменети за исхрана на луѓето и за спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во врска одредени примероци и предмети под таа директива кои се ослободени од ветеринарни проверки на границата (CELEX број 32011R0142).

(*¹⁷) Правилникот за посебните услови во однос на објектите, техничката опременост, како и постапките и условите за вршење на соодветна дејност кои треба да ги исполнуваат преработувачките објекти за Категорија 3 материјали и посебните услови за преработени животински протеини и други преработени производи кои може да се користат како материјал за исхрана на животните е усогласен со Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр 142/2011 од 25 Февруари 2011 која преставува регулатива за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствени правила во однос на нуспроизводите од животинско потекло и нивни деривати кои не се наменети за исхрана на луѓето и за спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во врска одредени примероци и предмети под таа директива кои се ослободени од ветеринарни проверки на границата (CELEX број 32011R0142).

(*¹⁸) Правилникот за посебните услови во однос на објектите, техничката опременост како и постапките и барањата за вршење на соодветна дејност кои треба да ги исполнуваат преработувачките објекти за Категорија 1 материјали и Категорија 2 материјали на нуспроизводи од животинско потекло е усогласен со Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр 142/2011 од 25 Февруари 2011 која преставува регулатива за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствени правила во однос на нуспроизводите од животинско потекло и нивни деривати кои не се наменети

за исхрана на луѓето и за спроведување на Директивата 97/78/EЗ на Советот во врска одредени примероци и предмети под таа директива кои се ослободени од ветеринарни проверки на границата (CELEX број 32011R0142).

(*¹⁹) Правилникот за посебните услови во однос на објектите, техничката опременост, како и постапките и условите за вршење на соодветна дејност кои треба да ги исполнуваат електрохемиските објекти и објектите за производство на биогаз и компост е усогласен со Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр 142/2011 од 25 Февруари 2011 која преставува регулатива за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствени правила во однос на нуспроизводите од животинско потекло и нивни деривати кои не се наменети за исхрана на луѓето и за спроведување на Директивата 97/78/EЗ на Советот во врска одредени примероци и предмети под таа директива кои се ослободени од ветеринарни проверки на граница (CELEX број 32011R0142).

(*²⁰) Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е усогласен со Одлука на Комисијата од 30 април 2010 година бр. 2010/266/EУ за амандманирање на Одлуките 92/260/EEЗ, 93/195/EEЗ, 93/197/EEЗ и 2004/211/EЗ за увоз на регистрирани коњи од одделни делови на Кина и за усвојување на деноминации за одредени трети земји (CELEX број 32010D0266); Одлука на Комисијата бр. 2010/333/EУ од 14 јуни 2010 година за амандманирање на Одлуката 2004/211/EЗ за додавање на Бахраин и Бразил во листата на трети земји и нивни делови од кои внес во Европската Унија на живи еквиди и семе, јајце-клетки и ембриони од видот еквиди е дозволен (CELEX број 32010D0333); Регулатива на Комисијата од 22 април 2010 година бр. 332/2010/EУ за амандманирање на Прилог 1 на Регулативата бр. 798/2008/EЗ за додавање на Израел во листата на трети земји, територии, зони или делови (CELEX број 32010R0332); Регулатива на Комисијата бр. 346/2010/EЗ од 15 април 2010 година за амандманирање на Регулативата (ЕЗ) бр. 1251/2008 за ставање во промет и услови за увоз на пратки со животни од аквакултура во Земјите членки или нивни делови со национални мерки одобрени со Одлуката 2010/221/EУ (CELEX број 32010R0346); Коригенда на Регулатива бр. 215/2010/EУ од 5 март 2010 година за амандманирање на Анекс 1 од Регулативата бр. 798/2008/EЗ за утврдување на листа на трети земји, територии, зони или делови од кои живина и производи од живина можат да се увезат во и транзитираат низ Заедницата и услови за ветеринарно здравствени сертификати за истите (CELEX број 32010R0215); Регулатива (ЕЗ) бр. 282/2004 на Комисијата од 18 февруари 2004 година за воведување на документ за декларација и ветеринарни прегледи и на животни кои влегуваат во Заедницата од трети земји (CELEX број 32004R0282); Регулатива (ЕЗ) бр. 136/2004 на Комисијата од 22 јануари 2004 година за утврдување на постапки за ветеринарни прегледи на граничните ветеринарни инспекции на Заедницата на производи увезени од трети земји (CELEX број 32004R0136); Одлука на Комисијата од 18 декември 1999 година бр. 2000/25/EЗ за воспоставување на детални правила за примена член 9 од Директива на Советот Бр. 97/78/EЗ за транспорт до гранично инспекциско место на производи каде пратките се наменети евентуален увоз во Европската Заедница и за амандманирање на Одлука на Комисијата Бр. 93/14/EEЗ (CELEX број 32000D0025); Одлука на Комисијата 97/794/EЗ од 12 ноември 1997 година во која се утврдени одредени детални правила за примена на Директивата на Советот 91/496/EEЗ за ветеринарни прегледи на животни кои треба да се увезат од трети земји (CELEX број 31997D0794); Регулатива бр. 1/2005 на Советот од 22 декември 2004 година за заштита на животните при транспорт и сродни постапки и за изменување на Директивите 64/432/EEЗ и 93/11/EЗ и на Регулативата бр. 1255/97(EЗ) (CELEX број 32005R0001); Регулатива на Советот бр. 338/97 од 9 декември 1996 година за заштита на загрозени видови флора и фауна преку регулирање на нивната трговија (CELEX број 31997R0338); Директива бр. 91/496/EEЗ на Советот од 15 јули 1991 година за утврдување начела со кои се регулира организацијата на ветеринарните прегледи за животни кои влегуваат во Заедницата од трети земји и дополнително на Директивата 89/662/EEЗ, 90/425/EEЗ и 90/675/EEЗ (CELEX број 31991L0496); Директива на Советот 97/78/EC од 18 декември 1997 година со која се утврдуваат принципите за организација на ветеринарните проверки на производите кои влегуваат во Заедницата од трети земји (CELEX број 31997L0078); Одлука на Комисијата 2004/292/EЗ од 30 март 2004 година за воведување на системот Traces и изменување на Одлуката 92/486/EEЗ (CELEX број 32004D292); Регулатива на Европскиот Парламент и на Советот бр. 2001/999/EЗ од 22 мај 2001 година за превенција, контрола и ерадикација на одредени трансмисивни спонгиозни енцефалопatii во Заедницата (CELEX број 32001R0999); Одлука на Комисијата бр. 2007/240 од 16 април 2007 година за формата на ветеринарно-здравствени сертификати за увоз на живи животни, семе, ембриони, јајце клетки и производи од животинско потекло во Заедницата во согласност со Одлуките 79/542/EEЗ, 92/260/EEЗ, 93/195/EEЗ, 93/196/EEЗ, 93/197/EEЗ, 95/328/EЗ, 96/333/EЗ, 96/540/EЗ, 200/572/EЗ, 2000/585/EЗ, 2000/666/EЗ, 2002/613/EЗ, 2003/56/EЗ, 2003/779/EЗ, 2003/804/EЗ, 2003/858/EЗ, 2003/863/EЗ, 2003/881/EЗ, 2004/407/EЗ, 2004/438/EЗ, 2004/595/EЗ, 2004/639/EЗ, 2006/168/EЗ (CELEX број 32007D240); Одлука на Комисијата 94/360/EЗ од 20 мај 1994 година за намалување на интензитетот на физичките проверки на пратките на одредени производи кои се внесуваат од трети земји, според Директивата 90/675/EEЗ на Советот (CELEX број 31994D0360); Регулатива на Комисијата бр. 318/2007/EЗ од 23 март 2007 година за утврдување на здравствени услови за увоз на одделни видови птици во Заедницата и услови за карантин за истите (CELEX број 32007R0318); Директива на Советот бр. 2004/68/EЗ од 26.04.2004 година со која се утврдуваат прописите за увоз и транзит низ Заедницата на одредени живи копитарни, измена на Директивите 90/426/EEЗ и 92/65/EEЗ и повлекување на Директивата 72/462/EEЗ (CELEX број 32004L0068); Регулатива на Комисијата (ЕЗ) Бр. 2010/206/EEЗ од 12 март 2010 со која се изготвува листа на трети земји или делови од трети земји, и се пропишуваат барања за изготвување на сертификати за здравјето на животните и јавното здравство и ветеринарно здравствени сертификати, за увоз во Заедницата на одредени живи животни и свежо месо од истите (CELEX број 32010R0206); Одлука на Комисијата бр. 2004/211/EЗ од 6 јануари 2004, со која се пропишува листа на трети земји или делови од територијата на трети земји од кои е дозволен увоз на живи копитарни и сперма, јајце клетки и ембриони од копитарни во Заедницата, и измена на Одлуките 93/195/EEЗ и 94/63/EЗ (CELEX број 32004D0211); Одлука на Комисијата бр. 92/260/EEЗ од 10 април 1992 година со која се утврдуваат здравствените услови и сертификацијата за привремен увоз на регистрирани коњи (CELEX број 31992D0260);

Одлука на Комисијата бр. 93/195/ЕЕЗ од 2 февруари 1993 година со која се утврдуваат здравствените условите и сертификацијата за повторен увоз на регистрирани коњи за трки, натпревари и културни манифестации по извршен привремен извоз (CELEX број 31993D0195); Одлука на Комисијата бр. 93/196/ЕЕЗ од 5 февруари 1993 година со која се утврдуваат здравствените условите и сертификацијата за увоз на коњи за колење (CELEX број 31993D0196); Одлука на Комисијата бр. 93/197/ЕЕЗ од 5 февруари 1993 година со која се утврдуваат здравствените условите и сертификацијата за увоз на регистрирани коњи и коњи за одгледување и производство (CELEX број 31993D0197); Директива на Советот бр. 90/426/ЕЕЗ од 26 јуни 1990 за барања за здравствена состојба на животните во врска со увоз на копитари од трети земји (CELEX број 31990L0426); Директива на Советот 92/65/ЕЕЗ од 13 јули 1992 за пропишување на барања за здравствената состојба на животните кои ја регулираат трговијата и увозот на животни, сперма, јајце клетки и ембриони во Заедницата, кои не се предмет на барањата за здравјето на животните пропишани со посебни правила на Заедницата од Анекс А(I) од Директивата 90/425/ЕЕЗ (CELEX број 31992L0065); Регулотива на Комисијата (ЕЗ) Бр. 119/2009 од 9 февруари 2009 со која се пропишува листа на трети земји или делови од трети земји, за увоз во или транзит низ Заедницата на месо од диви животни од фамилијата Лепориди, од одредени диви сувоземни цицачи и од фармски одгледани зајаци и барања за ветеринарно здравствена сертификација (CELEX број 32009R0119); Одлука на Комисијата Бр. 2007/777/ЕЗ од 29 Ноември 2007 со која се пропишуваат барања за здравјето на животните и за јавното здравство и се пропишуваат барања за изготвување на сертификати за увоз во Заедницата на одредени производи од месо или обработени желудници, мочни меури и црева за човечка употреба од трети земји и укинување на Одлуката 2005/432/ЕЗ (CELEX број 32007D0777); Одлука на Комисијата Бр. 2000/572/ЕЗ од 8 септември 2000 година, за утврдување на условите за здравјето на животните јавното здравство и ветеринарна сертификација за увоз на мелено месо и смеси од месо од трети земји и за укинување на Одлуката 97/29/ЕЗ (CELEX број 32000D0572); Одлука на Комисијата Бр. 2008/592/ЕЗ од 3 јули 2008 година, дополнување на Одлуката 2000/572/ЕЗ со која се утврдуваат барањата за здравјето на животните и за јавното здравство и ветеринарно здравствена сертификација за увоз на подготовки од месо во Заедницата од трети земји (CELEX број 32008D0592); Одлука на Комисијата Бр. 2004/438/ЕЗ од 29 април 2004 со која се утврдуваат барањата за здравјето на животните и за јавното здравство и ветеринарно здравствена сертификација за увоз во Заедницата на термички обработено млеко, производи од млеко и сирово млеко наменето за човечка употреба (CELEX број 32004D0438); Одлука на Комисијата Бр. 2006/766/ЕЗ од 6 ноември 2006 со која се изготвува листа на трети земји и територии од кои се врши увоз на бивалвни мекотелци, ехинодерми, туникати, морски гастроподи и производи од риба (CELEX број 32006D0766); Регулотива на Комисијата (ЕЗ) Бр. 1251/2008 од 12 декември 2008 со која се имплементира Директивата на Советот 2006/88/ЕЗ во врска со условите и барањата за сертификација за ставање во продажба и увоз во Заедницата на аквакултура и производи од аквакултура и пропишување на листа на вектори преносители (CELEX број 32008R1251); Одлука на Комисијата Бр. 96/333/ЕЗ од 3 Мај 1996 со која се утврдува ветеринарно здравствена сертификација за живи бивалвни мекотелци, ехинодерми, туникати и морски гастроподи од трети земји кои не се опфатени со посебни одлуки (CELEX број 31996D0333); Одлука на Комисијата Бр. 1999/120/ЕЗ од 27 јануари 1999 со која се изготвува привремена листа на објекти во трети земји од кои Земјите Членки одобруваат увоз на црева, желудници и мочни меури наменти за човечка исхрана (CELEX број 31999D0120); Одлука на Комисијата Бр. 2003/779/ЕЗ од 31 октомври 2003 со која се пропишуваат барања за здравствената состојба на животните и ветеринарно здравствена сертификација за увоз на црева од животни од трети земји (CELEX број 32003D779); Директива на Советот Бр. 92/118/ЕЕЗ од 17 декември 1992 за утврдување на барањата за здравствената состојба на животните и јавното здравство кои ја регулираат трговијата и увозот на производи во Заедницата, кои не се предмет на споменатите барања утврдени со посебни правила на Заедницата од Анекс А (I) од Директива 89/662/ЕЕЗ, и во однос на патогени од Директивата 90/425/ЕЕЗ (CELEX број 31992L0118); Одлука на Комисијата Бр. 2003/812/ЕЗ од 17 ноември 2003 со која се утврдува листа на трети земји од кои Државите Членки одобруваат увоз на одредени производи за човечка исхрана кои се предмет на Директивата на Советот 92/118/ЕЕЗ (CELEX број 32003D0812); Регулотива на Комисијата (ЕЗ) бр. 798/2008 од 8 август 2008 за утврдување на листа на трети земји, територии, области или комплекси од кои е дозволено увоз или транзит на живината и производи од живина низ Заедницата и барања изготвување на ветеринарно здравствени сертификати (CELEX број 32008R0798); Директива на Советот Бр. 90/539/ЕЕЗ од 15 октомври 1990 за барања за здравјето на животните со кои се регулира трговијата во Заедницата и увоз од трети земји на живина и јајца за ведење (CELEX број 31990L0539); Одлука на Комисијата Бр. 2008/698/ЕЗ од 8 август 2008 за привремен влез и увоз во Заедницата на регистрирани коњи од Јужна Африка (CELEX број 32008D0698); Регулотива на Комисијата (ЕУ) бр. 605/2010/ЕУ од 2 јули 2010 година за утврдување на јавно здравствените и условите за ветеринарна сертификација за внес во Европската Унија на свежо млеко и производи од млеко за исхрана на луѓе (CELEX број 32010R0605); Регулотива на Комисијата (ЕУ) бр. 810/2010/ЕУ од 19 септември 2010 година за амандманирање на Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 206/2010/ЕУ за утврдување листа на трети земји или делови од трети земји одобрени за внес во Европската Унија на одредени живи животни и свежо месо од истите како и услови за нивна ветеринарна сертификација (CELEX број 32010R0810); Регулотива на Комисијата бр. 925/2010/ЕУ од 15 октомври 2010 година за амандманирање на Одлуката бр. 2007/777/ЕЗ и Регулативата бр. 798/2008/ЕЗ во однос на транзит преку Унијата на месо од живина и производи од живинско месо со потекло од Русија (CELEX број 32010R0925); Одлука на Комисијата бр. 2010/266/ЕУ од 30 април 2010 година со која се амандманираат Одлуките 92/260/ЕЕЗ, 93/195/ЕЕЗ, 93/197/ЕЕЗ и 2004/211/ЕЗ во однос на увоз на регистрирани коњи од одредени делови од Кина и прифаќање на одредени деноминации на трети земји (CELEX број 32010D0266); Одлука на Комисијата бр. 2010/333/ЕУ од 14 јуни 2010 година за амандманирање на Одлуката 2004/211 во однос на внес на Бахраин и Бразил во листата на трети земји или нивни делови од кои е дозволен внес на живи еквиди и семе, јајце клетки и ембриони од еквиди (CELEX број 32010D0333); Одлука на Комисијата бр. 2010/463/ЕУ за амандманирање на Одлуките 92/260/ЕЕЗ, 93/195/ЕЕЗ, 93/197/ЕЕЗ и 2004/211/ЕЗ во однос на привремен внес, повторен-внес по привремен извоз и увоз на регистрирани коњи и увоз на семе од видот еквиди од одделни делови на Египет (CELEX број 32010D0463).

(*21) Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, начинот и постапката за вршење проверка и преглед при увоз и транзит на пратката со нуспроизводи од животинско потекло, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со нуспроизводи од животинско потекло, како и листата на трети земји од

кои е одобрен увоз и транзит е усогласен со Регулативата (ЕЗ) 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот од 21 Октомври 2009 за утврдување на здравствените правила за нуспроизводи од животинско потекло и нивните деривати кои не се наменети за исхрана на луѓето и за укинување на Регулативата 1774/2002 (Регулатива за нуспроизводи од животинско потекло) (CELEX број 32009R1069), Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр 142/2011 од 25 Февруари 2011 која преставува регулатива за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот Парламент и на Советот за утврдување на здравствени правила во однос на нуспроизводите од животинско потекло и нивни деривати кои не се наменети за исхрана на луѓето и за спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во врска одредени примероци и предмети под таа директива кои се ослободени од ветеринарни проверки на границата (CELEX број 32011R0142), Регулативата бр. 999/2001 на Европскиот Парламент и на Советот од 22 Мај 2001 година за превенција, контрола и искоренување на трансмисивни спонгиозни енцефалопатии (CELEX број 32001R0999), Регулативата (ЕЗ) бр. 1013/2006 на Европскиот Парламент и на Советот од 14 Јуни 2006 за транспорт на отпад, Регулативата 853/2004 од 29 Април 2004 за хигиена на храната од животинско потекло (CELEX број 32006R1013), Регулативата на Комисијата (ЕУ) 206/2010 од 12 Март 2010 за листите на трети земји и територии и делови од територии одобрени за влез во Европската Унија на одредени животни и свежо месо како и условите за ветеринарна сертификација (CELEX број 32010R0206), Одлука на Комисијата бр. 2006/766/ЕЗ од 6 Ноември 2006 со која се изготвва листа на трети земји и територии од кои се врши увоз на бивалвни мекотели, ехинодерми, туникати, морски гастроподи и производи од риба (CELEX број 32006D0766), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 798/2008 од 8 Август 2008 за утврдување на листа на трети земји, територии, области или комплекси од кои е дозволено увоз или транзит на живина и производи од живина низ Заедницата и барање за изготвување на ветеринарно-здравствени сертификати (CELEX број 32008R0798), Регулативата (ЕЗ) бр. 767/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 13 Јули 2009 за ставање во промет и употреба на храна за животни, со што се дополнува Регулативата (ЕЗ) бр. 1831/2003 на Европскиот Парламент и на Советот и се повлекува Директивата на Советот 79/373/ЕЕК, Директивата на Комисијата 80/511/ЕЕК, Директивите на Советот 82/471/ЕЕЗ, 83/228/ЕЕЗ, 93/74/ЕЕЗ, 93/113/ЕЗ и Одлуката на Комисијата 2004/217/ЕК (CELEX број 32009R0767), Директивата на Советот 97/78/ЕЗ од 18 Декември 1997 со која се утврдуваат принципите за организација на ветеринарните проверки и прегледи на производите кои влегуваат во Заедницата од трети земји (CELEX бр. 31997L0078), Директивата 64/432/ЕЕЗ од 26 Јуни 1964 за здравствените проблеми кои влијаат на трговијата со говеда и свињи во Заедницата (CELEX број 31964L0432), Одлуката на Комисијата 2004/211/ЕЗ од 6 Јануари 2004 за утврдување на листа од трети земји или делови од трети земји од кои е дозволен увоз во Заемјите Членки на живи копитари, семе, јајни клетки, и ембриони од видовите на копитари и со кои се дополнуваат Одлуките 93/195/ЕЕЗ и 94/63/ЕЕЗ (CELEX број 32004D0211), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 119/2009 од 9 Февруари 2009 со која се пропишува листа на трети земји или делови на трети земји, за увоз во или транзит низ Заедницата на месо од дивни животни од фамилијата Лепориди, од одредени дивни сувоземни цицачи и од фармски одгледани зајаци и барања за здравствена сертификација (CELEX број 32009R0119), Директивата на Советот бр. 2009/156/ЕЗ од 30 Ноември 2009 која се однесува на здравствените барања за движење и увоз од трети земји на копитари (CELEX број 32009L0156) и Директивата 96/23/ЕЗ на Советот од 29 Април 1996 за мерки на следење на определени супстанции и резидуи од нив кај живи животни и производи од животинско потекло и за укинување на Директивите 85/358/ЕЗ и 86/469/ЕЕЗ и Одлуките 89/187/ЕЕЗ и 91/664/ЕЕЗ (CELEX број 31996L0023).

(*²²) Законот за нуспроизводи од животинско потекло е усогласен со Регулатива на Европскиот парламент и на Советот (ЕК) бр. 1069/2011 од 21 Октомври 2009 за утврдување на здравствените правила во поглед на нуспроизводите од животинско потекло и добиените производи кои не се наменети за исхрана на луѓето и за укинување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1774/2002 (Регулатива за нуспроизводи од животинско потекло) (CELEX број 32009R1069) и Регулатива (ЕЗ) бр. 999/2001 на Европскиот парламент и на Советот од 22 мај 2001 година за утврдување на правила за спречување, контрола и искоренување на одредени трансмисивни спонгиозни енцефалопатии (CELEX број 32001R0999).



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија




www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019040